



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламација 15 дена

Среда, 13 февруари 2002  
Скопје  
Број 10

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

126.

Врз основа на член 86 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

## ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За член на Советот за безбедност на Република Македонија се именува Гунер Исмаил.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-131 Претседател  
11 февруари 2002 година на Република Македонија,  
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

127.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 февруари 2002 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ НАСЕЛБИ - ХАБИТАТ

Член 1

Се формира Национален комитет за човекови населби - Хабитат на Република Македонија, во согласност со Хабитат Агендата, а како активност на Република Македонија како членка на Комисијата за човекови населби при Обединетите нации.

Член 2

Националниот комитет за човекови населби - Хабитат е во следниот состав:

- Павловска Даница-координатор, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Чавдарова Валентина-секретар, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Арсениевски Мире-Влада на Република Македонија;
- Симеонов Владимир-Министерство за надворешни работи;
- Бакева Адријана-Министерство за труд и социјална политика;
- Димовски Тони- Министерство за финансии;
- Шиндилоски Саша- Министерство за економија;
- Силјановска Јаглика- Министерство за здравство;
- Ристоска Нина- Министерство за транспорт и врски;
- Сарафиноска Елена-Државен завод за статистика;
- д-р Тодоровски Илија-Институт за социолошки и политичко правни истражувања;
- проф. д-р Хаџи Пецова Стефанка-Земјоделски факултет;
- м-р Сиљановска Јасмина-Архитектонски факултет;
- проф. д-р Тихомир Стојков-Асоцијација на архитекти на Македонија;
- Ташаминаов Ване-ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Националниот комитет за човекови населби - Хабитат ќе подготвува годишни извештаи, прегледи и информации за текот на имплементацијата на Хабитат Агендата до Комисијата за човекови населби на Обединетите нации.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-464/1 Претседател на Владата  
5 февруари 2002 година на Република Македонија,  
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

128.

Врз основа на член 172 став 4 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), Владата на Република Македонија, донесе

## УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА И ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌА- ЊЕТО НА ЦАРИНСКИОТ ДОЛГ

Член 1

Во Уредбата за постапката и инструментите за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг ("Службен весник на РМ" бр. 26/2000), во членот 18 став 3, зборовите: "во два примерока до Заводот за платен промет, од кој еден заверен примерок од Заводот за платен промет се поднесува", се бришат.

Член 2

Во членот 30 став 1, зборовите: "вирмански налог (општ налог за пренос)", се заменуваат со зборовите: "налог за пренос".

Член 3

Во членот 31 став 2, во вториот ред зборот "и" се брише, а по зборот "гаранцијата" запирката се заменува со точка и зборовите: "односно до Заводот за платен промет", се бришат.

Член 4

Во членот 35 став 2, во вториот ред зборот "ги" се заменува со зборот "ја", а зборовите: "Заводот за платен промет и", се бришат.

Член 5

"Прилогот 1 ЦГ-царинска гаранција", се заменува со нов "Прилог 1" даден во пропишана форма, а кој е составен дел од оваа уредба.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-468/1 Претседател на Владата  
5 февруари 2002 година на Република Македонија,  
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

**ПРИЛОГ 1**  
**ЦГ - Царинска гаранција**

На барање на \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг во согласност со Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќање на царинскиот долг ("Сл. весник на РМ" бр.26/2000 и број \_\_\_\_\_/2002, банката \_\_\_\_\_  
од \_\_\_\_\_ издава,

**ГАРАНЦИЈА Бр. \_\_\_\_\_**  
**за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг**

Оваа гаранција обезбедува царински долг во износ до \_\_\_\_\_ денари.  
Рокот на важење на гаранцијата е од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
Рок за наплата на гаранцијата е до \_\_\_\_\_

**ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА - ГАРАНТ**

Даночен број: \_\_\_\_\_  
Назив на банката - гарант \_\_\_\_\_  
  
Седиште: \_\_\_\_\_  
Поштенски број \_\_\_\_\_ Место \_\_\_\_\_  
Жиро сметка: \_\_\_\_\_  
која се води при: \_\_\_\_\_

**ПОДАТОЦИ ЗА ЦАРИНСКИОТ ДОЛЖНИК**

Матичен и даночен број \_\_\_\_\_  
Назив: \_\_\_\_\_  
Седиште \_\_\_\_\_  
Поштенски број: \_\_\_\_\_ Место \_\_\_\_\_  
Жиро сметка: \_\_\_\_\_  
која се води при: \_\_\_\_\_

Гарантот се обврзува дека на прв повик и без приговор, ќе го плати царинскиот долг од член 2 и 3 на Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг ("Сл. весник на РМ" бр.26/2000 и бр. \_\_\_\_\_/2002), кои достасуваат за наплата во тек на важноста на оваа гаранција и произлегуваат од следната царинска операција:

На барање на царинскиот орган, односно Царинската управа, банката гарант, согласно Уредбата за инструментите и постапката за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг ("Сл. весник на РМ" бр.26/2000 и бр. \_\_\_\_\_/2002) да ја плати царината и другите давачки, кои не се платени.

Оваа гаранција се намалува за секој по оваа гаранција платен износ се до вкупниот износ на гаранцијата.

Гаранцијата е издадена во две еднакви копии од кои една за банката гарант и една за царинскиот орган.

\_\_\_\_\_ место и датум

М.П.

\_\_\_\_\_ потпис на овластеното лице

**129.**

Врз основа на член 5, став 1, алинеја 12 од Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ("Службен весник на РМ" бр. 64/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРУГИ РАБОТИ КОИ КЕ ГИ ВРШИ АГЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ**

1. Во Одлуката за определување на други работи кои ќе ги врши Агенцијата за работа со блокирани сметки ("Службен весник на РМ" бр. 3/2002) точка 2 се менува и гласи:

"2. Други работи кои ги врши Агенцијата за работа со блокирани сметки се:

- прием на рекламации од работењето на Заводот за платен промет до 31.12.2001 година од безготовинскиот платен промет;

- прием на рекламации од извршениот платен промет за жиро сметките во Заводот за платен промет до 31.12.2001 година и решавање по истите;

- прием на рекламации од работењето на Заводот за платен промет до 31.12.2001 година од готовинскиот платен промет и

- прием на друга кореспонденција која гласи на име на Заводот за платен промет до 31.12.2001 година."

2. Во точката 3, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "каде се постапува по истата."

3. Во точката 4, бројот "1" се заменува со бројот "2".

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр. 23-483/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**130.**

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.02. 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО<sub>2</sub> НА "ВИЗАР" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ПОПОЈЦИ" ВО БЛИЗИНА НА С. ДОЛНО ОРИЗАРИ-БИТОЛА**

1. На "ВИЗАР" ДОО увоз-извоз Скопје се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина минерална вода и гас СО<sub>2</sub> на локалитетот "Попојци" во близина на с. Долно Оризари - Битола, со следните координати:

Точка бр.	КООРДИНАТА Х	КООРДИНАТА S
T-1	4. 544.500,00	7. 533.500,00
T-2	4. 545.500,00	7. 533.500,00
T-3	4. 545.500,00	7. 534.500,00
T-4	4. 544.500,00	7. 534.500,00

Површината на просторот од став 1, на оваа точка изнесува P=1,0 км<sup>2</sup>.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определено во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот е определен во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија по претходно добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-429/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

**131.**

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.02. 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КЕРАМИЧКА ГЛИНА НА ИГМ "ПРОЛЕТЕР" ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ МЕГУ СЕЛАТА ЖИГАНЦИ И ПИШИЦА - КОЧАНИ**

1. На ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Виница се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина керамичка глина на локалитетот меѓу селата Жиганци и Пишица - Кочани, со следните координати:

Точка бр.	КООРДИНАТА Ц	КООРДИНАТА S
T-1	4.637.300,00	7.601.920,00
T-2	4.636.230,00	7.603.120,00
T-3	4.637.640,00	7.602.250,00
T-4	4.636.560,00	7.604.490,00

Површината на просторот од став 1, на оваа точка изнесува 0,81 км<sup>2</sup>.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определено во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија по добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-430/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 132.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.02. 2002 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КЕРАМИЧКА ГЛИНА НА ИГМ "ПРОЛЕТЕР" ВИНИЦА ВО АТАРОТ НА С. УЛАРЦИ - КОЧАНИ

1. На ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Виница се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина керамичка глина во атарот на с. Уларци - Кочани, со следните координати:

Точка бр.	КООРДИНАТА	
	Ц	S
T-1	4.636.750,00	7.604.750,00
T-2	4.636.750,00	7.606.250,00
T-3	4.636.000,00	7.606.250,00
T-4	4.636.000,00	7.604.750,00

Површината на просторот од став 1, на оваа точка изнесува  $P=1,125 \text{ km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определено во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија по добиената согласност од Владата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-431/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 133.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, донесе

#### НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### ВОВЕД

Тргувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија со кој основните слободи и права на човекот и граѓанинот и почитувањето на општо прифатените норми

на меѓународното право се утврдени како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија,

Раководена од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки, што Република Македонија ја потпиша на 09.04.2001 година,

Имајќи ги предвид одредбите на Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал, особено од Протоколот за превенција, сузбивање и казнување на трговијата со луѓе, особено жени и деца, со кој се дополнува оваа конвенција, што Република Македонија ја потпиша на 14 декември 2000 година,

Загрижена за растечкиот тренд на пораст на активностите на организираните криминални групи кои вршат трговија со луѓе и криумчарење на мигранти во Република Македонија,

Загрижена, исто така, од фактот дека трговијата со луѓе и криумчарењето на мигранти може да ги загрози животите или безбедноста на жртвите на овие активности,

Реагирајќи одлучно против овие појави и сакајќи да се постигне што повисоко ниво на ефикасност и заедничко дејствување во борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција,

Цврсто определена активно да се вклучи во напорите на меѓународната заедница на планот на превенцијата и борбата против овој вид криминал, Владата на Република Македонија ја донесува Националната програма за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција (во натамошниот текст: Национална програма).

#### СОДРЖИНА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Националната програма се заснова врз мултидисциплинарен и мултидимензионален методолошки пристап, со користење на искуствата од досегашната практика, искуствата од други земји, соработка и членство во меѓународни иницијативи, како и соработка со разни меѓународни и домашни невладини организации и здруженија кои се занимаваат со проблемите на трговијата со луѓе и илегалната миграција.

Со Националната програма се предвидени активности за истражување на причините кои влијаат на трговијата со луѓе и илегалната миграција во земјата и регионот, откривање на носителите на криминалните дејствија, начинот на нивното дејствување и поврзаноста со меѓународните групи и поединци, мерки за превентивно дејствување и кривично гонење на носителите на овие појави на сите нивоа, како и мерки за заштита на жртвите на овие активности.

Националната програма треба да овозможи поделна и координирана активност на сите субјекти вклучени во нејзината реализација, кои со научен и стручен пристап ќе преземаат мерки, во борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција.

Националната програма содржи:

#### I. Законодавни активности

Цел: Осовременување на националното законодавство со цел создавање законска основа за поефикасна борба против трговијата со луѓе.

Специфични активности:

а) Изменување и дополнување на кривичното законодавство на Република Македонија со:

- воведување на кривично дело трговија со луѓе и организираната форма со трговија со луѓе согласно Протоколот за превенција, сузбивање и казнување на трговијата со луѓе, особено жени и деца кон Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален организиран криминал, како и другите меѓународни конвенции;

- изменување и дополнување на кривичното дело од член 412 - "недозволено преминување на државната граница" во насока на: санкционирање на носителите на овие активности на целата територија на Република Македонија, одземање на превозните средства што се употребуваат за вршење на ова кривично дело, одземање на паричните средства стекнати со овие активности и поефикасно гонење на организаторите на овие активности;

- осовременување на истражните техники за поефикасно откривање на кривичните дела;

- донесување на програма за заштита на сведоци;

- создавање услови за непречена меѓународна правна помош со цел кривично гонење на организирани групи со меѓународен елемент.

Носител: Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи и Министерство за надворешни работи

б) Изменување на постојната законска регулатива што се однесува на пазарната и здравствената инспекција во смисла на: поострување на казнените одредби во оваа област, затворање на објектите во кои се вработуваат жртвите на трговијата со луѓе и воведување на построги критериуми за нивно повторно отворање.

Носител: Министерство за економија и Министерство за здравство

в) Изменување на законската регулатива што се однесува на: посебните услови за вработување на странски државјани и на условите за добивање на одобрение за привремен престој по основ на вработување.

Носител: Министерство за труд и социјална политика и Министерство за внатрешни работи.

## II. Превентивни активности

Цел: Создавање стратегија за развивање и имплементирање на превентивни активности за спречување на трговијата со луѓе.

Специфични активности:

- лоцирање и редуција на економските и социјалните фактори што придонесуваат жените и децата да бидат жртви на трговија со луѓе;

- идентификација на степенот на домашно насилство и неговото економско и социјално влијание врз жените и децата;

- поттикнување на истражувачки проекти за проблемите на трговијата со луѓе и илегалната миграција;

- изработка и презентирање на статистички показатели во оваа област;

- обезбедување дека законите и нивното спроведување не ја дискриминираат жената;

- промоција на програми за економска реинтеграција на ризични групи (жени и деца);

- обука за алтернативни вработувања и приватно претприемништво;

- постојано анкетање на лицата кои се жртви на трговијата со луѓе, за причините и начинот на нивното доаѓање, со цел да се утврдат лица и групи од странство, нивна меѓусебна поврзаност, начин на комуницирање и места на размена;

- утврдување на: илегалните канали за префрлување на лица преку државната граница (влез и излез); лицата и групите кои ги организираат илегалните канали во Република Македонија и соседните држави, соучесниците и помагачите на организаторите на илегалните префрлувања; превозните средства, телефонските броеви што ги користат за нивните контакти во Република Македонија и во странство; местата на "привремен" престој и дестинациите на лицата кои илегално се префрлуваат; местата каде завршуваат жртвите на трговците со луѓе и со која цел; објектите (ноќни барови, клубови, кафеани, мотели, преноќишта) кои се ориентирани кон ангажирање на лица преку трговците со луѓе; сопствениците на споменатите објекти, лицата кои раководат, персоналот и други лица кои се ангажирани во работата на објектот и нивните меѓусебни контакти;

- испитување на посетителите на ноќните клубови, кафеани и барови за лица кои се познати сторители на кривични дела или девијантно однесување.

Носител: Министерство за труд и социјална политика-Одделение за еднаквост на половите и Министерство за внатрешни работи.

## III. Помош и поддршка на жртвите на трговија со луѓе

Цел: Унапредување на условите и можностите за сигурно и хумано враќање преку заштита и помош на жртвите на трговија со луѓе.

Специфични активности:

- формирање транзитни (прифатни) центри во кои на жртвите на трговија со луѓе ќе им се обезбеди: сместување, исхрана, преведувач, добивање информации за нивните права, социјална и здравствена заштита и правна помош.

Носител: Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство и Министерство за правда.

## IV. Враќање и реинтеграција на жртвите

Цел: Обезбедување на правото на враќање и реинтеграција на жртвите во земјите на потекло.

Специфични активности:

- склучување билатерални и мултилатерални договори за соработка при враќање на жртвите;

- регулирање на финансирањето при остварување на правото на враќање;

- воспоставување соработка меѓу прифатните центри и невладините организации;

- изработување на програма за населување во трети држави;

Носител: Министерство за внатрешни работи.

## V. Меѓународна соработка и координација во извршување на законите

Цел: Создавање услови за меѓународна соработка и координација во гонење на сторителите на кривични дела кои се однесуваат на трговија со луѓе.

Специфични активности:

- склучување на договори за екстрадиција;

- склучување на билатерални, односно мултилатерални договори со државите од и во кои жените и децата се предмет на трговија со луѓе со цел спречување на трговијата и обезбедување сигурно враќање;

- унапредување на комуникацијата и соработката меѓу јавните обвинителства и полициските и другите соодветни служби во земјите од Југоисточна Европа;

- размена на информации меѓу државите со цел затворање на патиштата за трговија со луѓе;

- размена на податоци за криминалните групи и поединци од интерес за ефикасно кривично гонење;

- соработка со иницијативата СЕКИ, Меѓународната организација за миграции, Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија и други организации и иницијативи заради идентификување, соодветна грижа, враќање и реинтеграција на жртвите, особено на ризичните групи, како што се жените и децата;

- интензивирање на активностите на назначените национални фокусни точки и офицерите за врска во рамките на повеќе меѓународни организации, односно номинирање на лица на овие позиции во рамките на организации каде што тоа сè уште не е направено.

Носител: Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи и Министерство за надворешни работи.

## VI. Едукација на кадри

Цел:

- зајакнување на институционалните капацитети во Република Македонија преку сеопфатна обука и активности на соработка и размена;

- воспоставување практична соработка на сите владини и невладини институции во Република Македонија и механизми на соработка на национално и регионално ниво.

Специфични активности:

- едукација на оперативните работници во Министерството за внатрешни работи кои се директно задолжени за полициски истражувања во случаи на трговија со луѓе;

- едукација на судскиот и обвинителскиот кадар и кадрите во казнено-поправните установи;

- едукација на адвокатите за специфичностите на застапувањето на жртвите на трговија со луѓе;

- едукација на царинските службеници за активно вклучување во борбата против трговијата со луѓе;

- едукација на социјалните и здравствените работници за специфичниот природ при давање социјална и здравствена заштита на жртвите на трговијата со луѓе.

За ефикасно реализирање на функцијата на едукација на кадрите ќе се организираат:

- стручни семинари со домашни и меѓународни експерти за унапредување на соработката на национално и меѓународно ниво;

- присуства на меѓународни, регионални и локални стручни семинари.

## VII. Координација на активностите

Цел: Координирање на активностите меѓу субјектите кои спроведуваат активности за спречување на трговијата со луѓе и илегална миграција.

Специфични активности:

- востановување на единствен информативен систем на податоци;

- обезбедување на централно собирање и ажурирање на податоци за трговија со луѓе;

- обработка на податоци од меѓународни и домашни органи кои се задолжени за следење на трговијата со луѓе;

- податоци за групи и лица кои се занимаваат со трговија со луѓе и илегална миграција;

- откриени случаи;

- поднесени пријави за прекршоци и кривични пријави;

- поднесени обвиненија од јавното обвинителство;

- податоци за осудени лица според возраста, полот, националната припадност и социјалното потекло.

За реализирање на наведените активности:

1. Одделението за сузбивање на трговија со луѓе во рамките на Одделот за криминалистичка полиција при Министерството за внатрешни работи ќе ги координира оперативните акции за откривање и гонење на сторителите на наведените кривични дела и ќе го води информативниот систем на податоци.

2. Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија, како носител на координационите активности:

- ќе ја предлага, унапредува и координира програмата на Владата на Република Македонија во борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција;

- ќе планира и организира активности насочени кон попречување на трговијата со луѓе и илегалната миграција;

- ќе соработува и планира активности со владини и невладини организации кои се занимаваат со проблемите на трговијата со луѓе, илегалната миграција и заштитата на жртвите;

- ќе изработува проекти за одделните аспекти на борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција, особено за материјално-техничко опремување на оперативните сили во борбата против трговијата со луѓе и илегалната миграција;

- ќе и поднесува на Владата на Република Македонија извештај за состојбата и движењата на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија;

- ќе изготвува и публикува годишен извештај за својата работа.

## VIII. Информативно-пропагандно влијание врз јавното мислење во борбата против трговијата со луѓе

Цел: Превенција на идните случаи на трговија со луѓе и илегална миграција.

Специфични активности:

- активна медиумска покриеност на проблемот со трговијата со луѓе;

- дисеминација на информации преку спотови, документарни филмови и контактни емисии, дневен и периодичен печат.

Носител: Министерство за труд и социјална политика - Одделение за еднаквост на половите и Агенција за информации.

## ЗАВРШЕН ДЕЛ

Оваа национална програма ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-475/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 134.

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2002 година, донесе

## ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година предвидени се средства за изработка на урбанистички планови во износ од 10.107.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 2.1. | Продолжување на изработката на Нацрт генерален урбанистички план на Крушево, Дебар, Охрид, Струга, Велес                                 | 6.100.000 денари |
| 2.2. | Довршување на генерални урбанистички планови кои се во тек на изработка (Струмица, Куманово, Винаца, Гостивар, Тетово, Неготино и други) | 1.050.000 денари |

- 2.3. Изработка на урбанистичка документација за гранични премини (постојни и нови), ГУП за комплекси и планови за одделни локалитети 1.200.000 денари
- 2.4. Стручна ревизија на Нацрт генерални урбанистички планови 650.000 денари
- 2.5. Изработка на публикации од делокруг на работа на Секторот за уредување на просторот (стандарди и нормативи за уредување, за одржување стручни семинари и сл.) 1.107.000 денари  
Вкупно: 10.107.000 денари

3. Обезбедувањето на соодветните геодетски подлоги за изработка на плановите, согласно оваа програма е обврска на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје.

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-584/1 Претседател на Владата  
5 февруари 2002 година на Република Македонија,  
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

### 135.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на РМ" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ - ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ - Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје, што го донесе Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на ден 25.01.2002 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-240/02 Министер,  
31 јануари 2002 година Бедредин Ибраими, с.р.  
Скопје

### 136.

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 2/2002), министерот за финансии донесува

#### ПРАВЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ И ВОДАТ ДЕЛОВНИ КНИГИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност и кои согласно со член 59, став 1, од Законот за персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: Законот), се должни да водат деловни книги.

##### Член 2

Обврзниците од член 1 на овој правилник составуваат годишен даночен биланс на образецот "ПДД-ДБ", кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи: податоци за обврзникот и за приемот на образецот, податоци преку кои се утврдува основата за пресметување на данокот, даночните олеснувања и ослободувања, данокот за плаќање, податоци за подносителот и општи напомени и упатство за пополнување на образецот "ПДД-ДБ".

##### Член 3

Во делот наменет за податоци за даночниот обврзник се искажува: даночниот број на обврзникот и матичниот број на обврзникот од личната карта, името и презимето на даночниот обврзник, фирмата, седиштето на фирмата, како и адреса и број на телефон/телефакс на кој може со него да се контактира.

Во горниот десен агол на образецот се искажува датум и број на приемот, даночниот период и рокот за поднесување.

##### Член 4

Во делот А. Утврдување на основата за пресметување на данокот на нето приходот од самостојна дејност - се искажува нето приход односно загубата, утврдена со Билансот на приходи и расходи на образецот "Б" и се искажуваат по одделни видови сите расходи кои не се признаваат за даночни цели, согласно со одредбите на Законот.

##### Член 5

Во делот Б. Даночни олеснувања и ослободувања - се искажуваат сите даночни олеснувања и ослободувања што се пресметуваат на основата и се искажуваат сите даночни ослободувања на пресметаниот данок.

##### Член 6

Во делот В. Данок за плаќање - се искажува пресметаниот годишен данок, уплатените аконтации на данок во текот на годината за која се пресметува данокот и утврдната разлика.

##### Член 7

До Управата за јавни приходи и до Централниот регистар образецот од член 2 на овој правилник се поднесува, во по еден примерок, најдоцна до 15 март во наредната година.

##### Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува и за составување на годишниот даночен биланс за 2001 година.

Бр. 08-3691/1  
11 февруари 2002 година  
Скопје

Министер за финансии,  
Никола Груевски, с.р.

ЗДД-ДБ



Република Македонија  
Министерство за финансии  
Управа за јавни приходи

## ГОДИШЕН ДАНОЧЕН БИЛАНС за персонален данок на доход

Даночен број (ЕДБ)

Датум и број на прием

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Даночен период

Рок на поднесување

ЕМБГ и име и презиме

### А. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСметување на данокот НА НЕТО-ПРИХОДОТ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

I Нето приход пред оданочување (ред. бр. III (АОП 27) од образец "Б")	01	
II Загуба пред оданочување (ред. бр. IV (АОП 28) од образец "Б")	02	
III Расходи што не се признаваат за даночни цели (збир од р. бр. 1 до 16)	03	
1 Трошоци на материјалите и набавната вредност на проданата трговска стока над износот пресметан по методот на проценети цени	04	
2 Износ утврден како разлика помеѓу пазарната цена и трансферираната цена кај поврзани лица	05	
3 Износ на амортизација која не се признава	06	
4 Преостаната сопствена вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост	07	
5 Дел од амортизација по функционална метода над 10%	08	
6 Дел од камата по кредити земени од доверители со статус на поврзани лица над износот на важечките каматни стапки на комерцијалните банки	09	
7 Премии за осигурувања кои не се признаваат	10	
8 Дел на трошоци за превоз до и од работа, исхрана и други надоместоци над пропишаните износи утврдени со Законот	11	
9 Трошоци по основ на камата по кредити за набавка на патнички автомобили	12	
10 Трошоци за користење на сопствен автомобил за службени цели од лицата вработени кај обврзаникот, во висина од 50% од утврдениот износ	13	
11 Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста	14	
12 Парични казни, пенали и казнени камати по основ на јавни давачки	15	
13 Трошоци за репрезентација (гоштение, подароци, одмор, спорт, рекреација и разонода) и други слични трошоци	16	
14 Трошоци за користење и одржување на автомобили и други средства за превоз, трошоци за рент-а-кар возила, во висина од 50% од остварениот износ	17	
15 Исплати по основ на стипендии	18	
16 Други усогласувања на расходите	19	
IV Даночна основа (I+II или III-II) (доколку разликата III-II е негативна, пред износот внесете знак "-" и не ги пополнувајте полетоа заклучно со ред. бр. IX)	20	

### Б. ДАНОЧНИ ОЛЕСУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

V Намалување на даночната основа (ред. бр. 17+18+19)	21	
17 Инвестиции во опрема, освен за патнички автомобили, мебел, теписи, умет. дела и др. украсни предмети, но најмногу до 25% од даночната основа	22	
18 Годишно лично ослободување	23	
19 Ослободувања утврдени со други закони	24	
VI Даночна основа за пресметување на данокот (ред. бр. IV - V)	25	
VII Пресметан данок (ред. бр. VI по стапки од чл. 12 од ЗПДД)	26	



## ГДД-ДБ стр. 20 ПШТИ НАПОМЕНИ

VII Намалување на пресметаниот данок (ред. бр. 20+21+22)	27	
20 Намалување на данокот за 50% за обврзник кој прв пат почнува со вршење на дејност	28	
21 Намалување на данокот за набавена опрема за регистрирање на готовинските плаќања	29	
22 Намалување на данокот по други основи утврдени со Закон	30	

### B ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ

IX Пресметан годишен данок за плаќање (VII-VIII)	31	
X Платени аконтации на данокот за даночниот период	32	
XI Данок за доплата или повеќе платен данок	33	

### Г ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ДАНОЧНИОТ БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник	<input type="text"/>	Својство	<input type="text"/>
	<small>име и презиме (со печатни букви)</small>		<small>директор/директорка/заменик/заменикка</small>
Потпис и печат	<input type="text"/>	Датум на поднесување	<input type="text"/>

#### ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночниот биланс на образецот "ГДД-ДБ", го пополнува обврзник на персоналниот данок на доход регистриран како: физичко лице - трговец, трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од вршење на дејност утврдена согласно со член 28 од Законот за персоналниот данок на доход. Образецот "ГДД-ДБ", заедно со образецот "Б", подготвен до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, во по еден примерок.

#### УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "ГДД-ДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дани.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата, бројот на телефон и телефакс на истинското седиште за контакт, ЕМБГ - единствениот матичен број на граѓанинот и името и презимето, како и даночниот период за кој се поднесува образецот.

#### A. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА НЕТО-ПРИХОДОТ ОД САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

I. Нето приход пред оданочување	01
Нето приход утврден на ред. бр. III (АОП 27) од Билансот на приходи и расходи - образец "Б"	
II. Загуба пред оданочување	02
Загуба утврдена на ред. бр. IV (АОП 28) од Билансот на приходи и расходи - образец "Б"	
III. Расходи што не се признаваат за даночни цели (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 16)	03
Збир на износите со кои се зголемува искажаната нето добивка (збир од АОП 04 до АОП 19). Утврдените трошоци и други приходи кои не се признаваат за даночни цели се утврдуваат согласно со членовите од 30-и до 30-и од ЗПДД. За трошоците кои не се посебно искажани важат прописите и правилата утврдени со Законот за сметководство, сметководствените стандарди.	
IV. Даночна основа	20
Износ утврден како збир на нето приходот пред оданочување и расходите што не се признаваат за даночни цели (АОП01+АОП03), или, ако обврзникот во Билансот на приходи и расходи (образец "Б") остварил загуба пред оданочување, како разлика на расходите и загубата пред оданочување (АОП03-АОП02). Ако и по ова усогласување се добие негативна разлика, пред износот искажан како даночна основа се впишува "-" и не се пополнуваат редните броеви што следат, освен редните броеви 32 и 33.	

#### B. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

V. Ослободувања кои се пресметуваат на основата на данокот (збир од ред. бр. 17 до ред. бр. 19)	21
Вкупен износ на даночните ослободувања, односно олеснувања (АОП 22 + АОП 23 + АОП 24)	
15. Вредност на извршените инвестиции во опрема, освен за патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела и др. украсни предмети, која согласно со член 30-и став 1 од ЗПДД, може да изнесува најмногу до 25% од даночната основа	22
16. Вредност на утврдено годишно лично ослободување, пресметано согласно со член 10 став 3 и член 11 од ЗПДД, според времетраењето на вршењето на дејноста (даночен износ на ослободување утврден за подвешта помешан со бројот на месеци во кои обврзникот работел)	23
17. Други ослободувања кои обврзникот ги користел или има право да ги користи, а кои се утврдени со други прописи. Задолжително се доставува прилог со кој се образложува согласно со кои членови и од кои закони се врши намалување на основата на данокот.	24
VI. Даночна основа за пресметување на данокот (разлика од ред. бр. VI - V)	25
Даночна основа по намалување (АОП 20 - АОП 21)	
VII. Пресметан данок	26
Данок пресметан според ставките утврдени во членот 12 од ЗПДД, на даночната основа утврдена на ред. бр. VI (АОП 25)	
VIII. Намалување на пресметаниот данок (збир од ред. бр. 20 до ред. бр. 22)	27
Вкупен износ на намалувањата на данокот (АОП 28 + АОП 29 + АОП 30)	
18. 50% од пресметаниот данок, согласно со ослободувањето утврдено во членот 30-и, за обврзник кој прв пат почнува да врши самостојна дејност	28
19. 50% од пресметаниот данок согласно со ослободувањето утврдено во член 30-и, став 2, 3 и 4, за обврзник кој набавил опрема за регистрирање на готовински плаќања. Ова ослободување на данокот може да се користи почнувајќи од 2002 година.	29
20. Други ослободувања кои обврзникот ги користел или има право да ги користи, а кои се утврдени со други прописи. Задолжително се доставува прилог со кој се образложува согласно со кои членови и од кои закони се врши намалување на основата на данокот.	30

#### B. ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ / ВРАЌАЊЕ

IX. Пресметан годишен данок за плаќање (ред. бр. VII - VIII)	31
Износ утврден како разлика помеѓу пресметаниот данок и намалувањата на данокот (АОП 26 - АОП 27)	
X. Уплатена аконтација на данокот за даночниот период	32
Вкупен износ на сите уплатени аконтации на данокот во текот на годината за која се утврдува обврската	
XI. Данок за доплата или повеќе платен данок (ред. бр. IX - X)	33
Разлика помеѓу пресметаниот данок и уплатените аконтации во текот на годината (АОП 31 - АОП 32). Доколку разликата е негативна, односно платен е повеќе данок, пред износот впишете знак "-".	

#### Г. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи [www.ujp.gov.mk](http://www.ujp.gov.mk)

137.

Врз основа на член 65 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001 и 2/2002), министерот за финансии донесува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИГИ И НА ПОМОШНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ**

**Член 1**

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност ("Службен весник на РМ" бр. 1/88, 38/91, 29/94, 7/95 и 35/95), во насловот и во останатите одредби од правилникот, зборовите: "стопанска и професионална дејност", се заменуваат со зборовите: "самостојна дејност".

**Член 2**

Членот 21, се менува и гласи:

**"Член 21**

По истекот на календарската година даночните обврзници составуваат Биланс на приходи и расходи, на образецот "Б", кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи податоци за даночниот обврзник и за приемот на образецот; во делот А. Приходи и расходи од работењето, се содржани податоци за: I. Остварени бруто приходи; II. Остварени расходи; Во делот Б. Финансиски резултат, се содржани податоци за: III. Нето приходот пред оданочување; IV. Загуба пред оданочување; во делот V. Посебни податоци, се содржани податоци за: вредноста на средствата за работа, вредноста на залихите и податоци за вработени лица; во делот Г. Податоци за подносителот и во посебен дел: општи податоци и упатство за пополнување на образецот "Б".

До Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, образецот "Б", се поднесува во по еден примерок, најдоцна до 15 март во наредната година."

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува и за составување на Билансот на приходи и расходи за 2001 година.

Бр. 08-3691/1  
11 февруари 2002 година  
Скопје

Министер за финансии,  
**Никола Груевски, с.р.**

Б	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи</p> <p>Даночен број (ДДБ) <input type="checkbox"/></p> <p>Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт <input type="checkbox"/></p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><b>БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b></p> <p>Датум и број на прием <input type="text"/></p> <p>Даночен период <input type="text"/></p> <p>Рок на поднесување <input type="text"/></p> <p>ЕМБГ и име и презиме <input type="text"/></p> </div> </div>	
<b>А ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	
<b>I Остварени бруто приходи (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 6)</b>	01
1. Приходи од продажба на сопствени производи	02
2. Приходи од продажба на трговски стоки	03
3. Приходи од извршени услуги	04
4. Приходи од продажба на материјали	05
5. Приходи од извршени работи за лични потреби на обврзникот	06
6. Други приходи	07
<b>II Остварени расходи (збир од ред. бр. 7 до ред. бр. 24)</b>	08
7. Вредност на потрошени сировини и материјали за реализирани производи	09
8. Набавна вредност на производните стоки	10
9. Вредност на потрошениот погонски и помошен материјал	11
10. Вредност на потрошените енергии	12
11. Закупнина на работни просторни	13
12. Трошоци за материјални услуги кои имаат карактер на материјални трговски (превозни и други услуги)	14
13. Грешноста на закупнина за рентапоземство на закупнинаста	15
14. Трошоци по основ на камати на кредитите	16
15. Исклучени бруто плати на работењето	17
16. Платени придонеси за пензион-инвалидно и за здравствено осигурување за вработените на данокот	18
17. Платен данок на додадена вредност	19
18. Платени царини, акцизи, даноци на мест, надоместок за вода, комунални такси и други редни дојави за трговски поднес	20
19. Платени проми за осигурување на далечниот мест	21
20. Камати/проми/ трошоци и надомек на странна литература	22
21. Трошоци за приходи од и до саботи, испрани на вработените и работи за годишен одмор, утврдени со колективен договор, или со проми за организирани на утрва	23
22. Дивиденди, патни трошоци и терични додатоци, утврдени со колективен договор или со проми за организирани на утрва	24
23. Трошоци што денешно обврзник е должен да ги набави според одредени проми	25
24. Други расходи неопходни за осигурување на приходите	26
<b>Б ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	
<b>III НЕТО ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> утврден како разлика меѓу бруто приходите и акумулираните расходи (I-IV)	27
<b>IV ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> утврдена како разлика меѓу акумулираните расходи и бруто приходите (I-V)	28

Образец Б стр. 2

**В ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

<b>A) Вредност на средства за работа (збир од ред. бр. 25 до ред. бр.30)</b>	29	
25 Земјиште и шуми	30	
26 Градежни објекти	31	
27 Постројки и опрема	32	
28 Алат, погонски и канцеларски инвентар	33	
29 Повеќегодишни насади и основно стадо	34	
30 Други средства	35	
<b>Б) Вредност на залихи (збир од ред. бр. 31 до ред. бр.33)</b>	36	
31 Готови производи и полупроизводи	37	
32 Основен и помошен материјал	38	
33 Трговски стоки по набавни цени	39	
<b>В) Податоци за вработени лица</b>	40	
34 Број на работници	41	
35 Број на месеци	42	

**Г ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БИЛАНСОТ НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (со личниот бр.)

Својство

државјанство, националност или друго

Потпис и печат

Датум на поднесување

**ОПШТИ НАПОМЕНИ**

Билансот на приходи и расходи на образецот "Б", го пополнува обврзаник на персоналниот данок на доход регистриран како: физичко лице - трговец, трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од вршење на дејност утврдена согласно со член 28 од Законот за персоналниот данок на доход. Образецот "Б", заедно со образецот "ПДД-ДБ", најдоцна до 15 март во наредната година се поднесува до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар, во по еден примерок.

Даночниот период за кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи во работењето на даночниот обврзаник е една календарска година. Доколку даночниот обврзаник вршел самостојна дејност за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот од годината во кој обврзаникот работел.

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ**

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата, бројот на телефон и телефакс на вистинскиот одржиле за контакт, ЕМБГ - единствениот матичен број на граѓанинот и името и презимето, како и даночниот период за кој се поднесува образецот.

**A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

<b>I. Остварен приход (збир од ред. бр. I до ред. бр. 6)</b> Збир на сите остварени приходи (АОП 02 до АОП 07). Како остварени приходи се сметаат сите примања (во пари, предмети, права, услуги и друго), што даночниот обврзаник ги остварил при вршењето на самостојната дејност, врз основа на даночните книги и другата евиденција на обврзаникот. Вредноста на сите остварени приходи кои не се искажани во пари, се искажуваат по пазарна вредност. Како даночни приходи се сметаат и земаната што обврзаникот ги направил за своја потреби на предмети, права или услуги, освен земането во пари.	01
<b>II. Остварени расходи</b> Збир на сите расходи (АОП 08 до АОП 26) што обврзаникот ги направил со цел да оствари приход, да го осигура или да го сонува остварениот приход, а за кои поседува уредни документи или други докази за неговото настанување. Како расход се смета и пресметаната амортизација по пропишаните стапки согласно со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните вложувања и за номенклатурата на средствата за амортизација ("Сл. весник на РМ", бр.1394) и ревалоризацијата на амортизацијата пресметана согласно со Правилникот за начинот на ревалоризација ("Сл. весник на РМ" бр.1494).	06
<b>Б. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	
<b>III. НЕТО ПРИХОД ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (разлика помеѓу ред. бр. I и ред. бр. II)</b> Разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи (АОП 01 - АОП 06), во случај кога приходите се поголеми од расходите	27
<b>IV. ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (разлика помеѓу ред. бр. II и ред. бр. I)</b> Разлика помеѓу вкупните расходи и вкупните приходи (АОП 06 - АОП 01), во случај кога расходите се поголеми од приходите	28
<b>В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>	
<b>A. Вредност на средствата за работа (збир од ред. бр. 25 до ред. бр. 30)</b> Збирна вредност на средствата за работа од книгата на основните средства, искажани од ред. бр. 25 до ред. бр. 30 (АОП 30 до АОП 36)	29
<b>Б. Вредност на залихите (збир од ред. бр. 31 до ред. бр. 33)</b> Вкупна вредност на залихите утврдени со пописот според набавната вредност, искажани од ред. бр. 31 до ред. бр. 33 (АОП 37-АОП 39)	36
<b>В. Податоци за вработените</b> На ред. бр. 34 (АОП 40) се наведува бројот на вработените лица, а на ред. бр. 35 (АОП 41) вкупниот број на месеци на работење на вработените на самостојна дејност во текот на даночниот период.	41 42

**Г. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ**

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потпишаникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

**138.**

Врз основа на член 71 став 3 од Законот за шумите ("Службен весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000) и член 74 став 3 од Законот за ловството ("Службен весник на РМ" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимацијата на инспекторот за шумарство и ловство.

**Член 2**

Легитимацијата се печати на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии формат 7,0x8,5 см.

Првиот картон е кожен браон и на него е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот на Република Македонија (метален), потоа легитимација на инспекторот за шумарство и ловство и е втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава легитимацијата, под него Државниот инспекторат за шумарство и ловство, место за фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање на легитимацијата, место за потпис на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и место за печат.

**Член 3**

Легитимацијата на инспекторот за шумарство и ловство ја издава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 4**

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадено има службено својство на инспектор.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок на службеното својство на инспектор.

**Член 5**

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство кој му издава нова легитимација.

**Член 6**

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:  
- дотрасност или оштетување и  
- промена на личните податоци на имателот.

**Член 7**

Легитимацијата што се одзема, враќа или се заменува, се поништува.

**Член 8**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на шумарскиот инспектор ("Службен весник на РМ" бр. 23/98) и Правилникот за образецот на легитимацијата на ловниот инспектор ("Службен весник на РМ" бр. 16/97).


**Член 9**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-9631/2  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Миџистер,  
**Марјан Горчев, с.р.**

## Прилог број 1

**139.**

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за шумите ("Сл. весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА**

**Член 1**

Во Правилникот за правилата за вршење на работите на шумската полиција ("Сл. весник на РМ" бр. 50/98), во членот 5 став 1 зборовите: "со димензии 6,5x10 см" се заменуваат со зборовите: "со димензии 6x8 см".

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

- "Легитимацијата се става во заштитна кожна облога со димензии 21x8 см. На десната страна од облогата стои легитимацијата, а од левата страна метален амблем од прилог број 1 од Правилникот за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција ("Сл. весник на РМ" бр. 23/98)".

Ставот 2 станува став 3.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-1059/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Миџистер,  
**Марјан Горчев, с.р.**

**140.**

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за шумите ("Сл. весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УНИФОРМАТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО ГО НОСАТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА**

**Член 1**

Во Правилникот за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција ("Сл. весник на РМ" бр. 23/98) членот 2 се менува и гласи:

"Шумските полицајци имаат свечена и работна униформа. Свечената униформа е зимска и летна."

**Член 2**

Член 7 се менува и гласи: "Шумските полицајки имаат свечена и работна униформа. Свечената униформа е зимска и летна."

**Член 3**

По член 11 се додава нов член 11-а и гласи:

"Работната униформа на шумските полицајци и полицајки ги има следниот крој и боја:

Работната униформа е изработена од зелено или шарено маскирно платно (50% памук и 50% синтетика) со стандарден крој и се состои од: виндјакна со влошка, панталони, волнена блуза со рол јакна, кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави, ракавици, чевли со дебели фан и "безбол" капа.

На десниот ракав од виндјакната и кошулата со кратки ракави на растојание од 8 см од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5x2,5 см со извезени букви ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, а на левите ракави на растојание од 8 см од работ е вшиен амблемот во облик на штит извезен на чоја со зелена боја даден во прилог број 1. На капата во средишниот дел се носи амблемот даден во прилог број 2 од овој правилник."

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-1060/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Марјан Горчев, с.р.**

**141.**

Врз основа на член 17 став 2 alineја 4 од Законот за телекомуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА НАДЗОР НА КАБЛОВСКА  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИСКА МРЕЖА**

**Член 1**

Во Правилникот за утврдување на висината на надоместокот за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа ("Сл. весник на РМ" бр. 59/01), во член 2 став 1, alineја 1, зборот "0,2 ДЕМ", се заменува со зборот "0,102 ЕВРА", во alineја 2, зборот "0,3 ДЕМ", се заменува со зборот "0,154 ЕВРА", во alineја 3 зборот "0,4 ДЕМ" се заменува со зборот "0,204 ЕВРА" и во alineја 4 зборот "0,5 ДЕМ" се заменува со зборот "0,255 ЕВРА".

Во став 2 по зборот "телекомуникации" се додаваат зборовите: "со следните податоци: назив на примачот: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА / УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ; Банка на примачот: НАРОДНА БАНКА НА РМ; Сметка на НБ на РМ: 10000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724142; Програма: 11;".

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-923/6  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

**142.**

Врз основа на член 17, став 2, alineја 4 од Законот за телекомуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШУ-  
ВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊА И МЕРЕЊА НА КАБЕЛ-  
СКА МРЕЖА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕ-  
ЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ**

**Член 1**

Во Правилникот за утврдување на висината на надоместокот за извршување на испитувања и мерења на кабелска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски програми ("Сл. весник на РМ" бр. 94/01), во член 2, alineја 1, зборот "1000 ДЕМ" се заменува со зборот "511 ЕВ-

РА", а во alineја 2, зборот "150 ДЕМ" се заменува со зборот "77 ЕВРА".

**Член 2**

Член 3 се менува и гласи:

"Надоместокот утврден во член 2 од овој правилник се уплаќа на жиро сметка на Управата за телекомуникации, со следните податоци:

Назив на примачот: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА / УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Банка на примачот: НАРОДНА БАНКА НА РМ; Сметка на НБ на РМ: 10000000063095

Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724143; Програма: 11;".

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-923/7  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

**143.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 30 јануари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. Се укинува член 5 alineја 3 од Законот за пазарната инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/97, 23/99).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 160/2001 од 12 декември 2001 година поведе постапка за оценување уставноста на член 5 став 3 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 5 од Законот се утврдени условите што лицето треба да ги исполнува за да може да се назначи за пазарен инспектор. При тоа, како услов во alineјата 3 се утврдува, против него да не се води кривична постапка и да не е осудувано за кривично дело против државата, службената должност, против јавните финансии и стопанство, како и за кривично дело извршено со умисла, за кои може да се изрече казна затвор во траење од најмалку една година.

5. При оценувањето на уставноста на член 5 alineја 3 од Законот, Судот ги имаше во предвид членовите 13 став 1 и 14 став 1 од Уставот, од чиј аспект и се оспоруваше неговата уставност во иницијативата.

Имено, според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. А според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон и за кое не била предвидена казна.

Во наведените уставни одредби всушност се утврдуваат два принципи на казнено-правниот однос и тоа прво: принципот на презумпција (претпоставка) на невиност на лицето под правосилноста на судската одлука и второ, принципот на легалитет, односно законитост во казненото право, што значи забрана за казнување за дело кое е извршено во време кога не било предвидено со закон и за кое не била предвидена казна.

Значењето на принципот на презумпцијата на невиност, меѓу другото, се состои и во тоа обвинетото лице да не може да трпи ни една правна последица пред правосилноста на судската пресуда, ниту да се смета како виновно, односно осудено.

Од друга страна, пак, од суштината на овие два принципи заедно произлегува дека целиот казниво правен однос се исцрпува само на релацијата казниво дело и судски изречена казна на неговиот сторител, така што сите други последици што се состојат во ограничување на правата на сторителот на казнивото дело, а кои не произлегуваат од видот на казната се недопуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот.

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината на оспорената одредба, според која актуелното водење на кривичната постапка и поранешната осудуваност на граѓанинот за определени кривични дела, без оглед дали покрај казната му е изречена и мерката забрана за вршење на определена професија, дејност или должност, претставуваат ограничувачки фактор за назначување на лицето за пазарен инспектор. Судот оцени дека со алинејата 3 на член 5 од Законот се повредува начелото на презумпција на невиноста утврдено во член 13 став 1, а истовремено и член 14 став 1 од Уставот.

Ова од причини што, во првиот дел на алинеја 3 на членот 5 граѓанинот, односно во конкретниот случај лицето што би можело по други основи да се назначи за пазарен инспектор, го смета за виновен пред да биде утврдена неговата вина со правосилна судска одлука, поради што таа по својата суштина во овој дел всушност е казнена одредба, а пропишаното во другиот нејзин дел има елементи на правна последица од осудата на лицето што не произлегува од осудата, но настапува по сила на законот (eu lege) и на овој начин се проширува правното дејство на осудата, за што не постои уставен основ.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 160/2001  
30 јануари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

#### 144.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 30 јануари 2002 година, донесе

#### ОДЛУКА

1. Се укинува член 40 став 3 од Законот за вршење на занаетчиската дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98, 98/2000).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива поднесена од Стамен Филипков од Скопје, со Решение У. бр. 186/2001 поведе постапка за оценување уставноста на членот 40 став 3 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поставено прашањето за неговата согласност со членовите 13 став 1, 14 став 1 и 54 став 1 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 40 став 3, од Законот, мајсторски испит не можат да полагаат лица кои со правосилна судска одлука се осудени за казниви дела пропишани во овој закон, како и казниви дела против јавните финансии и работните односи, како и лица на кои им е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност, односно занимање.

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Македонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а согласно член 14 став 1 од уставот никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Согласно член 32 став 1 и 2 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување и достапност на секое работно место под еднакви услови.

Во член 54 став 1 од уставот е предвидено дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со уставот.

Видовите на санкции кои можат да се изречат за казниви дела (кривично дело или прекршок) се пропишани во Кривичниот законик и Законот за прекршоците. Така, во овие два закони, како посебни видови санкции се утврдени и мерките на безбедност, меѓу кои и забраната за вршење на професија, дејност или должност, кои можат да се изречат ако на сторителот му е изречена казна затвор, парична казна или условна осуда.

Во член 5 од Кривичниот законик утврдено е дека на сторителот, меѓу другото, на кривично дело во извршувањето на кривичната санкција можат да му бидат одземени или ограничени права само во мерка која им одговара на природата и содржината на таа санкција, а според членот 60 од истиот Законик целта на мерките на безбедност е да се отстранат состојбите или условите што можат да влијаат сторителот во иднина да врши кривични дела.

Од суштината на наведените уставни и законски одредби произлегува дека на сторителот на казниво дело може да му се изрече санкција односно казна, што како таква е утврдена со закон и дека санкцијата, односно казната може да се изрече само со судска одлука. Тоа од друга страна, значи дека казниво-правниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изречената казна односно санкција на сторителот и дека во извршувањето на изречената казна, односно санкција на сторителот на казнивото дело можат да му бидат одземени или ограничени определени права само во мерка која им одговара на природата и содржината на таа санкција, односно казна (член 5 од Кривичниот законик), а сите други натамошни последици што се состојат во ограничување на правата на сторителот на казнивото дело што не произлегуваат од осудата не се допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Уставот, согласно член 54 став 1 од уставот.

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината на член 40 став 3 од Законот, Судот смета дека ограничувањето на правото на полагање на мајсторски испит на лицата кои со правосилна судска одлука се осудени за казниви дела пропишани во овој закон, како и за казниви дела против јавните финансии и работните односи, што се врши со оваа одредба од Законот, нема уставно правен основ со оглед на тоа што ова ограничување не е последица од извршување на осуда, односно мерка што ја изрекол судот, но е последица што настапува по сила на самиот закон.

Ова подеднакво се однесува и за делот од оваа оспорена одредба според кој мајсторски испит не може да полагаат и лицата на кои им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност, односно занимање. Имено, и во овој случај ограничувањето на правото на полагање на мајсторски испит на лицата на кои им е изречена мерката на безбедност забрана на вршење дејност, односно занимање не одговара на самата природа и содржина на оваа мерка и не произлегува од нејзиното извршување, но претставува друга дополнителна последица што тие ја трпат по основ на осудуваноста, односно изречената мерка по сила на самиот закон, што исто така не е во согласност со членовите 13 став 1 и 14 став 1, а поврзано со тоа и со член 54 став 1 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 186/2001  
30 јануари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

#### 145.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

#### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Стрмош-Општина Прошиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премерот и катастарот на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-713/1  
8 февруари 2002 година  
Скопје

Директор,  
**Мирче Горговски**, с.р.

#### 146.

Врз основа на член 15-а од Законот за државната ревизија ("Службен весник на РМ" бр. 65/97 и 70/2001), главниот државен ревизор, донесе

#### ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК КОЈ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

##### Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластениот државен ревизор ("Службен весник на РМ" бр. 85/01) во член 3 ставот 3 се менува и гласи:

"Задната страна на образецот содржи овластувања согласно со член 18 став 1, член 2 став 1 и 2 и член 3 став 1 од Законот за државната ревизија и го содржи текстот: Лицето чие име и презиме и слика се наоѓаат на оваа легитимација е работник во Државниот завод за ревизија и е овластено кај корисниците на средствата од буџетите и фондовите, правните лица во кои државата е доминантен акционер, јавните претпријатија, Народна банка на Република Македонија, Национална платежна картичка, Агенција за блокирани сметки, Централен регистар, фондовите, агенциите и другите институции основани со закон и корисниците на средства од фондовите на Европската унија и другите меѓународни фондови, да врши испитување на документите, исправите и извештаите на извршената интерна контрола и интерна ревизија како и испитување на финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи во смисла на законското и наменското користење на средствата и да дава оценка за користењето на средствата од аспект на постигнатата економичност, ефикасност и ефективност".

#### Член 2


По член 3 се додава нов член 3-а кој гласи:

#### "Член 3-а

На сите работници во Државниот завод за ревизија кои според актот на систематизацијата се распоредени за да извршуваат работни задачи од надлежност на ревизијата им се издаваат службени легитимации за државен ревизор".

#### Член 3

Во образецот на службената легитимација за овластен државен ревизор задната страна се менува и гласи:



Задна страна на образецот

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-63/1  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Главен државен ревизор,  
**Методија Тошевски**, с.р.

#### АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

##### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### 2.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 50/2001), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24.12.2001 година, донесе

#### ПРАВЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР

##### Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на плаќањето и критериуми за склучување на договори за лабораториските испитувања кои осигурените лица можат да ги остварат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот)

во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар во примарна здравствена заштита.

#### Член 2

Како лабораториски испитувања, во смисла на овој правилник се сметаат лабораториските испитувања кои се вршат за утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба на осигурените лица во специјалистичко консултативната здравствена заштита (член 9 став 1 под б) точка 1 од Законот за здравственото осигурување) и тоа:

#### I. Хематолошки и цитолошки испитувања

Ред. бр.	Анализа
	КРВНА СЛИКА
1.	Хемоглобин
2.	Еритроцити
3.	Леукоцити
4.	Тромбоцити
5.	Хематокрит
6.	Диференцијална крвна слика
7.	Седиментација на еритроцити за 1 саат

#### II. Испитување на урина

Ред. бр.	Анализа
1.	Ацидо-базен статус
2.	Специфична тежина
3.	Белковини
4.	Сахар
5.	Кетони
6.	Седимент на урина
7.	Уробилиноген
8.	Билирубин

#### III. Основни биохемиски испитувања

Ред. бр.	Анализа
1.	Гликемија
2.	Холестерол
3.	Триглицериди
4.	Уреа
5.	Креатинин

#### IV. Тест за бременост

##### Член 3

Лабораториските испитувања од член 2 на овој правилник, осигуреното лице ги остварува со упат на избраниот лекар (образец лабораториски упат).

##### Член 4

Појдовни критериуми за определување на надоместокот за плаќање на лабораториските испитувања по упат на избран лекар од член 2 на овој правилник се:

- планираните средства за специјалистичко-консултативна здравствена заштита за делот на лабораториски испитувања што се остваруваат од придонесот за задолжително здравствено осигурување;
- бројот на населението;
- структурата на населението по возрастни групи;
- број и структура на потреби од лабораториски испитувања утврдени во претходните години.

##### Член 5

Здравствената установа која врши лабораториски испитувања, склучува договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за плаќање на услугите за обезбедените лабораториски испитувања на осигурените лица.

Со договорот од став 1 на овој член се регулираат:

- видот на лабораториските испитувања,
- бројот на осигурените лица и структурата на возрастните групи што го избрале избраниот лекар,
- начинот на упатување,
- начин и време на вршење на лабораториските испитувања,
- и други меѓусебни обврски на договорните страни.

Плаќањето на надоместокот за обезбедување на лабораториски испитувања од член 2 на овој правилник на Фондот, се врши за лабораториските испитувања извршени по склучувањето на договорот од став 1 на овој член и на договорот од член 6 на овој правилник.

##### Член 6

За остварување на правото на лабораториски испитувања на осигурените лица, здравствената установа на избраниот лекар склучува договор со здравствена установа која врши лабораториски испитувања и тоа за сите осигурени лица кои го избрале избраниот лекар.

##### Член 7

Примерок од договорот од член 6 на овој правилник здравствената установа која врши лабораториски испитувања доставува и до надлежната подрачна служба на Фондот.

##### Член 8

Надоместокот за обезбедените лабораториски испитувања (капитација), претставува потенцијален месечен износ на надоместок кој осигуреното лице може да го донесе, како износ кој се плаќа на здравствената установа која врши лабораториски испитувања за обезбедување на испитувањата од член 2 на овој правилник.

Надоместокот за капитација се состои од соодветен број на поени.

Надоместокот за капитација се определува според старосната структура на осигурените лица, помножен со основните поени за секоја од овие категории и тоа:

Категорија	Поени
За деца до 6 годишна возраст	1.80
За деца постари од 6 и помали од 18 години	1.20
За возрастни над 18 години и помлади од 34	1.00
За возрастни над 34 години и помлади од 65	2.10
За возрастни постари од 65	3.10

Основните поени од став 1 на овој член се утврдени врз основа на статистички податоци за потребите од лабораториски испитувања во претходниот период.

##### Член 9

Вредноста на поенот за обезбедени лабораториски испитувања ја утврдува Фондот врз основа на планираните приходи утврдени со Буџетот на Фондот за тековната година.

##### Член 10

Надоместокот на капитацијата од член 8 на овој Правилник, што го исплаќа Фондот за здравствената установа која врши лабораториски испитувања ги опфаќа сите трошоци за квалитетно и навремено извршување на обезбедените испитувања и ги опфаќа трошоците за:

- одржување на здравствената установа и опремата по соодветни стандарди,
- обезбедување на потребните услуги на осигурените лица,
- плаќање на медицинскиот и останатиот персонал,
- потрошен материјал за конкретни услуги,
- други вообичаени трошоци,
- водење на компјутерска евиденција и доставување на податоци до Фондот за здравствено осигурување и останатите надлежни институции.



## Член 11

Надоместокот на лабораториските испитувања кои не се опфатени со овој правилник, до утврдување на начинот на нивното плаќање со друг општ акт ќе се плаќа според цените утврдени со Ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија.

## Член 12

Договорите кои се склучени со Фондот за вршење на лабораториска дејност ќе се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

За здравствените установи кои имаат склучени договори со Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој член, продолжува да се применува постојниот начин на плаќање.

## Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-7623/3 Фонд за здравствено осигурување  
24 декември 2001 година на Македонија  
Скопје Управен одбор,  
Делче Ицков, с.р.

### ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

## 3.

Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/01 и 50/01), а во врска со став 6 од член 77 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98 и 46/99), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13.07.2001 година, донесе

### СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98 и 46/99), во членот 46 во став 3 зборот "конвенциите" се заменува со зборовите: "меѓународните договори", по зборот "осигурување," се брише запирката и зборовите: "освен за правото за утврдување на пензиски стаж".

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

"По овластување на директорот на Фондот, решение за право од пензиското и инвалидското осигурување во прв степен со примена на меѓународните договори за социјално осигурување и известие за евидентиран странски пензиски стаж донесува раководителот на подрачната единица на Стручната служба на Фондот на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен или постојано живее."

## Член 2

Оваа статутарна одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" по давањето согласност од Владата на Република Македонија.

## Член 3

Оваа статутарна одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3687/1  
13 јули 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
д-р **Марика Јорданова**, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Љутвија Османовиќ од Скопје, против тужениот Казим Мурселовиќ од Скопје, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 4. Судот има сознание дека тужениот не живее на оваа адреса.

Се повикува тужениот Казим Мурселовиќ од Скопје, сега со непознато место на живеење, да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен старател, кој ќе ги штити неговите права и интереси во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 1770/2001. (3571)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор за долг, по тужбата на тужителот Константин Делев од Скопје, против тужениот Васил Василевски, ул. "Методија Митевски" бр. 6/4-9, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 28.508,00 денари.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-742 од 24.12.2001 година, за посебен старател на тужениот Васил Василевски од Скопје, со непозната адреса на живеење е поставена адвокатот Фани Михајловска од Скопје, ул. "Лермонтова" бр. 3.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во постапката по П. бр. 168/00 и ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот, односно сè додека тужениот или негов полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 168/2000. (3596)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е парнична постапка оформена по тужбата на тужителот АД за осигурување ВАРДАР Скопје, против тужениот Ибраим Таировски, со непознато живеалиште, за регресен долг.

Се повикува тужениот Ибраим Таировски да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ". Во спротивно, неговите интереси во постапката до правосилното извршување на истата ќе ги штити адвокатот Киро Дамески од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 2, кој е определен како негов привремен застапник со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје бр. 3020-611 од 17.07.2001 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 266/1999.

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор по тужбата на тужителот Кирил Тасев од Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 21/6-7 против тужениот Драги Ѓорѓиев од Скопје, сега со непозната адреса на живеење за долг. Вредност 4.770 ДЕМ.

Се повикува тужениот Драги Ѓорѓиев од Скопје да се јави во овој суд и ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ЦВИ. П.бр. 415/01. (3710)

**ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ**

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Весна Тодороска од Кочани, ул. "М. Тито" бр. 3/33, против тужениот Пецо Тодороски од Кочани, ул. "М. Тито" бр. 3/33, сега во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Пецо Тодороски да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да овласти свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

За привремен застапник на тужениот се назначува Силвана Мишева од Кочани, стручен соработник во Основното јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги застапува интересите на тужениот сè додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 13/2002.

(3567)

**ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА**

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Даниела Николова од Струмица, против тужениот Бранко Николов од с. Добрејци, со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 60.000 денари.

За привремен застапник на тужениот се назначува Валентина Митева стручен соработник во Основниот суд во Струмица, која ги има сите права на законски застапник во ова постапка согласно член 79 од Законот за парнична постапка.

Се повикува тужениот Бранко Николов да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" во судница бр. 18. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува привремениот застапник до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1998/2000.

(4111)

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, постапувајќи по тужбата на тужителот Асенчо Трајанов од с. Василево, против тужената Македонка Трајанова од с. Василево, куќен број 32.

За привремен застапник на тужената Македонка Трајанова од с. Василево, бр. 32, сега со непознато место на живеење, а во предметот на Основниот суд во Струмица, П. бр. 1953/99 година, за поништување на спогодба, вредност неопределена, се назначува - Лорета Абрашева - стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права, се до појавување на тужениот или негов полномошник пред овој суд.

Се повикува тужената Македонка Трајанова да се јави во овој суд во рок од 15 дена од објавување на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1853/99.

(4113)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. Трег. бр. 1173/2001 од 19.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 01004862?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за услуги и трговија ЧИНГО Томе Чинговски ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5.

Зголемување на основната главница на Трговското друштво за услуги и трговија ЧИНГО Томе Чинговски ДООЕЛ Охрид со влог во пари од страна на содружникот Томе Чинговски од Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 5, во износ од 500.000,00 денари.

Вкупен основен влог на друштвото: 22.634.610,00 денари.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 1173/2001.

(3446)

Основниот суд Битола - Битола со решението П. Трег. бр. 599/2000 од 14.06.2000 година во регистарската влошка бр. 6898, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за туризам и трговија "МЕЦОФОРТЕ" Сашо Кичеец и др. ДОО Охрид, ул. "Цар Самоил" бр. 8.

Промена на лицето овластено за застапување на Трговското друштво за туризам и трговија "МЕЦОФОРТЕ" Сашо Кичеец и др. ДОО - Охрид.

Му престанува овластувањето за застапување на Никола Тодоровски и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Билјана Андонова-управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 599/2000.

(3447)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3620/2001, од 25.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025228?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намерувано намалување на основната главница на Друштво за застапување, трговија на големо и мало КОДИМ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Првوماјска" бб, Скопје.

Упис на намерувано намалување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3620/2001.

(2518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3799/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043006?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштво за угостителство, трговија и услуги МАРАЈА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Браќа Гиновски" бр. 147.

Друштвото е основано со изјава за основање од 24.10.2001 година, а основач-единствен содружник е Игор Милошевски од Гостивар.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 74.84, 93.02, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, застапување и посредување, кон-сигнација, комисиона продажба, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Игор Милошевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3799/2001.

(29484)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3739/2001, од 31.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042946?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги МАИВА-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 91-3/1.

Основач: Миланчо Костевски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 91-3/1. Седиште: Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 91-3/1.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.84, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.75, 29.24, 29.40, 29.55, 29.56, 29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 32.30, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски правни и физички лица, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност.

Управител и лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет Миланчо Костевски - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3739/2001. (29485)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3054/2001, од 16.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042261?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП МАЈАМИ М Продавница за мешовита стока Митко Јован Делев, с. Кованец, Гевгелија.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 42.43, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување е: Митко Делев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3054/2001. (29486)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3346/01, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042553?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП КЕС ГОЛФ Едевит Кемал Садики Радио такси Скопје, ул. "Антон Попов - 11" бр. 41 а.

Називот на фирмата гласи: ТП КЕС ГОЛФ Едевит Кемал Садики Радио такси Скопје, ул. "Антон Попов - 11" бр. 41 а.

Дејност на фирмата ќе биде: 60.22 - такси превоз.

Основач на фирмата е лицето Едевит Кемал Садики од Скопје, ул. "Антон Попов - 11" бр. 41 а. Ерцевит Садики - управител со неограничени овластувања.

Фирмата е основана со Акт бр. 01/01 од 27.09.2001 година. Основачот на ТП одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3346/01. (29487)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3613/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042820?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за градежништво, трговија и услуги ММ КОМПАНИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. "Димитар Беровски" бр. 3, Скопје.

Трговското друштво се основа со Изјава за основање на друштвото како трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 15.11.2001 година дадена од Мојсије Милосавлевски од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 24.15, 24.16, 25.21, 25.22, 25.24, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 40.30, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 67.11, 67.13, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 90.00, 92.20, 93.02, 93.05, врши комплетен надворешнотрговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, увоз-извоз во малограничен промет, посредување и застапување во областа на прометот и услугите, посредување во надворешнотрговскиот промет (ран пласман, реекспорт, саемски компензации и друго).

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот и средства.

Управител на друштвото е Мојсије Милосавлевски од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3613/2001. (29488)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3835/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043042?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги ЕВИТА-МИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 29.

Основач: Менка Потеска од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 29.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 74.84, 52.73, 52.74, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63. Дејности во НТП: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, консигнација, реекспорт, туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Лице овластено за застапување - Менка Потеска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3835/2001. (29489)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3477/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042684?-8-01-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на Друштво за трговија со ортопедски инструменти и препарати, производство и услуги ТРЕУ МЕДИНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "44" ББ, Радишани, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13, 26.13/1, 26.40, 26.61, 26.63, 26.66, 27.21, 27.22, 27.34, 28.72, 28.73, 28.74, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 92.50, 92.32, 51.46, 51.65, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Николчо Глигорев - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Николчо Глигорев.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3477/2001. (29490)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3220/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042427?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, промет, градежништво и услуги ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет, градежништво и услуги ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193.

Скратен назив: ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт Скопје. Назив на латиница: Друштво за производство, промет, градежништво и услуги ИНГ-МАР ДОО експорт-импорт Скопје. Назив за странство: ИНГ-МАР Лтд. Скопје.

Основачи: Љубе Јовчевски од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193 и Марија Јовчевска од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 193.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62,

36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнациони складови, изведување завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет Љубе Јовчевски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3220/2001. (29491)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3717/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042924?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КИКИ-ДТ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, с. Шлегово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.13, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Светлана Кирова - управител без ограничување. Основач на друштвото е Светлана Кирова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3717/2001. (29492)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3581/2001, од 01.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042788?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштво за трговија и услуги И и А ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Скратен назив на фирмата: И и А ДООЕЛ Скопје, ГТ Центар бр. 5.

Основач на друштвото е Илир Папранику од Скопје, државјанин на РМ, со место на постојано живеење во с. Сарај бр. 57.

Седиштето на друштвото е во ГТ Центар бр. 5.

Друштвото има заштитен знак, заштитниот знак е составен од буквите И и А кои се поврзани со знакот (енд), печат во кружна форма и штембил.

Печатот е во кружна форма и на истиот е испишан називот на фирмата и седиштето на македонски јазик, а во средината на печатот е втиснат заштитниот знак на друштвото. Заштитниот знак е на штембилот е испишан пред текот, називот на друштвото.

Друштвото ги врши следните: 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.47, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.82, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт и услуги во областа на прометот со стоки и сообраќај.

Основната главница на друштвото изнесува 2.546 евра или 155.100,00 денари, денарска противвредност по среден курс на денот на поднесувањето на пријавата. Основната главница се состои од непарични средства - предмети проценети од овластен судски проценител и основачот во целост ги внесува во друштвото пред поднесувањето на пријавата.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото за трговија и услуги И и А ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е именуван Илир Папранику со место на постојано живеење во с. Сарај, Скопје.

Управителот го застапува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3581/2001. (29493)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3732/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042939?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги ДС-23 ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Јордан Хаџи-константинов Џинот" бр. 7, Скопје.

Единствен содружник на Друштвото е: Јован Атанасовски од Скопје, државјанин на РМ.

Дејности во внатрешниот промет се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.40, 74.84. Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото ќе го застапува Јован Атанасовски - управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3732/2001. (29494)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3033/01, од 11.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042240-?, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, промет и услуги ЕЛТИНГ ДОО увоз-извоз ул. "Никола Тесла" бр. 84, Куманово.

Основање на трговско друштво: Друштво за производство, промет и услуги ЕЛТИНГ ДОО увоз-извоз со седиште во Куманово, ул. "Никола Тесла" бр. 84.

Содружници Јова Крстиќ од Куманово и Валентина Крстиќ од Куманово.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За сите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Исполнети се условите за основање на ДОО со ЗТД.

Друштвото со ограничена одговорност во внатрешниот трговски промет ќе ги врши следните дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 43.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.27, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.11, 55.12, 60.21, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 72.50, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.84. Друштвото со ограничена одговорност во надворешниот трговски промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни лица, консигнација, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3033/01. (29495)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3306/01, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042513?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за интелектуални услуги и едукација ММ КОЛЕЦ Бојо и Фијат ДОО ул. "Јужно Моравски Бригади" бр. 22-а, Скопје.

Фирма: Друштво за интелектуални услуги и едукација ММ КОЛЕЦ Бојо и Фијат ДОО. Седиште: ул. "Јужно Моравски Бригади" бр. 22-а, Скопје.

Содружници: Андрески Бојо, ул. "Јужно Моравски Бригади" бр. 22-а, Скопје и Цаноски Фијат, ул. "Далјани" бр. 18, Струга со Договор од 25.09.2001 година.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 70.31, 71.10, 71.33, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 92.71, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна

трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Лице одговорно за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Елизабета Стамевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3306/01. (29496)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3859/2001, од 06.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043066?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП ТРГО-ГАБЕР КОМЕРЦ Колонијална продавница Асибе Шериф Азирев ул. "Дижонска" бр. 95, Скопје.

Основач: Асибе Шериф Азирев од Скопје, ул. "Дижонска" бр. 95.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 и 52.26.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Асибе Азирев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3859/2001. (29497)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3811/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043018?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги РАМКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб.

Основач: Александар Радевски од Скопје, ул. "Благоја Мучето" бр. 27а.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 60.24, 63.40, 70.31, 74.83, 74.84. Дејности во надворешно-трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Управител и лице овластено за застапување во НТП е лицето Радевски Александар од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3811/2001. (29498)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3888/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043095?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ЧАЛО ДООЕЛ Скопје, ул. "Осло" бр. 5 а.

Единствен содружник е Стојна Чалоска од Скопје.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.21, 25.24, 29.71, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40,

65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34 и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, комисионо и консигнационо работење, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување е Стојна Чалоска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3888/2001. (29499)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3832/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043039?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ТАМА-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Кавадарци, Булевар "Кочо Рацин" бр. 7/1/18.

Дејноста на друштвото е: 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 28.11, 28.12, 28.73, 28.74, 28.75, 29.22, 34.20, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 25.21, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 25.23, 25.24, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.43, 52.42, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 93.02, 93.05, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 63.40. Надворешни трговски дејности се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт, застапување на странски фирми и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт, малограничен промет со соседните земји: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Основачи се: Марјан Стојанов од Кавадарци, Трајчо Стојановски од Кавадарци.

Управител е: Стојан Стојанов - со неограничено овластување исто и за надворешен промет ќе го застапува друштвото.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3832/2001. (29500)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1183/2001 од 09.11.2001, во регистарска влошка бр. 002583, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија, услуги, посредување и инженеринг Љупчо Спироски ХЕРМЕС Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 357.

Промена на лице овластено за застапување на Трговското друштво за производство, трговија, услуги, посредување и инженеринг Љупчо Спироски ХЕРМЕС Охрид ДООЕЛ. За управител на друштвото се именува лицето Николче Божиноски од Охрид, а се брише и му престанува својството на управител на Јонче Шикоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1183/2001. (29604)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1188/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 006879, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија и угостителство Енис Хилми ГАЛЕРИЈА ДООЕЛ Охрид, ул. "Св. Климент Охридски" бр. 110.

Во друштвото е извршена промена на лицето овластено за застапување. Ново лице за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Ристески Бобан од Охрид, ул. "Момчило Јорданоски" бр. 275-управител со неограничени овластувања.

Престанува овластувањето за застапување на досегашниот управител Решиди Бењамин и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1188/2001. (29605)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1195/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 005877, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма-истапувањето на содружник на Друштвото за промет, производство и услуги ОМИКРОН Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Христо Узунов" бр. 28.

Од друштвото истапува содружникот Кристина Стерјевска и основачкиот влог од 2.500 ЕУР го отстапува на содружникот Стефан Стерјевски, со што основачкиот влог на друштвото останува непроменет. Вкупно 5.100 ЕУР или 316.000,00 денари во предмети.

Промена на фирма по истапување на содружникот од Друштвото за промет, производство и услуги ОМИКРОН Стефан и Кристина ДОО увоз-извоз Битола, ул. "Христо Узунов" бр. 28 во друштво со фирма: Друштво за промет, производство и услуги ОМИКРОН Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Христо Узунов" бр. 28

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1195/2001. (29606)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1197/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 013503, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија, производство и услуги ИНТЕРПРОДУКТ увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 23/29, Битола.

Друштвото за трговија, производство и услуги ИНТЕРПРОДУКТ увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 23/29, Битола изврши зголемување на основната главница за 5.000 ЕУР во денарска противвредност од 304.800,00 денари. Основачите вложуваат по 50% и тоа: Апостоловски Златко вложува 2.500 ЕУР, односно 152.400,00 денари и Торков Љупчо вложува 2.500 ЕУР во денарска противвредност од 152.400,00 денари. Вкупниот влог на друштвото изнесува 7.500 ЕУР, односно 460.600,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1197/2001. (29607)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1200/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 013195, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на образец бр. 7 на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство НАЈ-АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 139.

Проширување на дејноста на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство НАЈ-АРТ ДООЕЛ уште со дејноста: 52.42.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1200/2001. (29608)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1201/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 012045, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител во внатрешниот промет на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и угостителство КОРНЕР Горѓиески Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. "Јане Сандански" бр. 64.

Промена на управител. На досегашниот управител Ѓорѓиески Гоце му престанува овластувањето за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет и се брише од трговскиот регистар. Јакимоски Марио ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува друштвото во внатрешниот промет неограничено во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1201/2001. (29609)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1204/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 007704, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Антонио Стружанчев ЧОЈС Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Кузман Капидан" бр. 2.

Промена на управител во Трговското друштво за производство, трговија и услуги Антонио Стружанчев ЧОЈС Охрид ДООЕЛ. На досегашниот управител Стружанчева Тереза и престанува овластувањето за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и се брише од трговскиот регистар. Стружанчева Мирјана ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет неограничено во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1204/2001. (29610)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1224/2001 од 15.11.2001, во регистарска влошка бр. 003215, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на влогот на Друштвото за транспорт, трговија, угостителство и туризам Гоце и Роберт Митревски АУС МАК ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Буковски мост" бр. 1а.

Се зголемува влогот на друштвото со влог во предмети за 10.710 ЕУР или 652.700,00 денари. Вкупен влог е 54.124 ЕУР или 3.298.900,00 денари. Уделот на странскиот влог е 49%, на домашниот 51%.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1224/2001. (29611)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1319/2001 од 19.11.2001, во регистарска влошка бр. 013749, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт и шпедиција, трговија на големо и мало ГУНЗО-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" бр. 122/104.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.82, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43/3, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови и странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за транспорт и шпедиција, трговија на големо и мало ГУНЗО-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" бр. 122/104 настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет го застапува Гунзов Зоран-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1319/2001. (29612)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1309/2001 од 15.11.2001, во регистарска влошка бр. 013739, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЗЛАТНА КОТВА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 100/6.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.11, 74.12, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Новица Ивановска-управител без ограничување. Основачкиот влог е 2.600 ЕУР во противвредност од 158.600,00 денари во пари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1309/2001. (29613)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1261/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 013691, го запиша во трговскиот регистар основањето на Производното, трговско и услужно друштво АН-ЕЛ КОМПАНИ увоз-извоз с. Долно Оризари, Битола ДООЕЛ с. Долно Оризари, Битола.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока.

Во правниот промет со трети лица Производното, трговско и услужно друштво АН-ЕЛ КОМПАНИ увоз-извоз с. Долно Оризари, Битола ДООЕЛ с. Долно Оризари, Битола настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Управител: Гордана Тасевска од с. Долно Оризари, Битола, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основната главница на друштвото изнесува 2.500 ЕУР или 155.000,00 денари во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1261/2001. (29614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3310/99 од 20.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 020236380?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРОМАК ВТМ Кирил ДООЕЛ Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 8/1.

Основач: Милев Кирил од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 8/1.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.33, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.33, 74.12, 74.13, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија и Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител: Милев Кирил, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3310/99. (31760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11870/2001 од 26.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02038978?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги ФЛЕМИНГ Војкан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 46/3-9.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет, консигнација.

Главна дејност (претежно) 52.43.

Управител на друштвото Војкан Јовановиќ со неограничени овластувања во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11870/2001. (31761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11923/99 од 24.02.2000 година, во регистарската влошка бр. 02027267?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЈОРКО Јордан ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Бел камен" 1/1-12.

Содружник е Коцев Јордан од Кавадарци, ул. "Бел камен" бр. 1/1-12.

Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 74.20/2, 36.63, 36.22, 36.50, 36.61, 22.22, 52.74, 20.30, 20.40, 45.32, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 45.31, 45.33, 45.34, 45.21/1, 45.21/2, 51.15, 51.19, 51.11, 60.22, 60.24, 60.23, 63.30, 63.40, 70.31,



65.12/3, 15.87, 15.86, 15.89. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Албанија, СР Југославија и Грција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување и малограничен промет.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Коцев Јордан, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11923/99. (31762)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11698/99 од 28.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 02031222?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштвото за трговија и услуги МАРИО - КОМЕРЦ Зорица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" 22/1-18.

Основано со изјава за основање од 11.06.1999 година.

Содружник: Зорица Ѓорѓиевска од Скопје.

Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 63.40, 74.84. Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, консигнација и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Зорица Ѓорѓиевска - управител со неограничени овластувања и застапник за надворешна трговија без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 311698/99. (31763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 422/01 од 29.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-924-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Закон на Јавна установа за деца - Детска градинка "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 57-а.

Јавна установа за деца - Детска градинка "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје.

Ј.У.Д.Г. "Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје.

Бул. "Крсте Мисирков" бр. 57а - Скопје.

Дејност 85.32/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 422/01. (31764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16040/99 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02038881?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето на претпријатие во АД на Друштвото за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД, ул. "Железничка" бр. 41а Скопје.

Капиталот на ТЕЛЕФОНМОНТАЖА - КОМЕРЦ АД Скопје, се состои од: акционерски капитал

- капитал веќе откупен: 873.600,00 ден. или 27.300 ДЕМ или 13.650 евра,

- акции со право на попуст: 283.552,00 ден. или 8.861 ДЕМ или 4.430 евра,

- акции за фондот за ПИОМ: 50.048,00 ден. или 1.564 ДЕМ или 782 евра, или во вкупен износ од: 1.207.200,00 ден. или 37.725 ДЕМ или 18.862 евра.

Дејност на АД: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.21/2, 32.20, 51.43, 51.54, 52.44/2, 51.64, 51.65, 51.57, 63.40, 74.20/2, 74.20/3.

Надворешното трговско работење е: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување и застапување во надворешен трговски промет, реекспорт, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото со трети лица одговара со целиот свој имот.

Петрески Миле - е извршен член на одборот на директори од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 107/2-13.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16040/99. (31765)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 2/2002 од 24.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани ОХО - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 65/2001.

(3492)

Се врши упис на еколошкото здружение на граѓани "Антигона" со седиште во Неготино.

Здружението ќе го застапува и претставува Марија Кицова од Неготино, ул. "Манчо Малиминов" бр. 37.

Здружението е регистрирано заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на еколошката состојба во регионот на општините Неготино и Демир Капија, ревитализација на еколошката средина со зголемување на свеста кај граѓаните во однос на заштитата на природата и нејзините ресурси, зголемување на зелените површини и одржување на постоечките во реонот на делување на здружението, подигнување на нивото на замислување на популацијата за производство и користење на еколошка храна, организирање на предавања, семинари, курсеви и учествување на манифестации, саеми, акции и други собири во земјата и странство кои ги третираат темите од екологијата и врши други цели и задачи утврдени со статутот и програмата за работа.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. бр. 1/02.

(3496)

Се врши упис на Здружение на граѓани "Неготински круг" со седиште во Неготино.

Здружението ќе го застапува и претставува Стојче Ѓорѓиев од Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 63-2/4.

Здружението е регистрирано заради поттикнување на интересот за култура кај младите, организирање на активности од сите области на културата, организирање на семинари и предавање од страна на стручни лица за различни теми, организирање на разни акции од хуман и еколошки карактер, организирање на спортски натпревари, соработка со невладини организации од републиката и

странство и остварување на други цели и задачи утврдени со Статутот и Програмата за работа.

Од Основниот суд во Неготино, Рег. зг. бр. 2/02.

(3503)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 3/2002 се запишува Здружението на граѓани за хуманитарни работи "СВЕТА МАЈКА БОГОРОДИЦА" од Гостивар, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 5, а го застапува претседателот на здружението Николоски Дончо од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат за подобрување на животниот стандард на граѓаните, ангажирање во вработувањето, школувањето и другите потреби на граѓани и кој се на работ на егзистенција, научнотехнички и образовни работи, спортски активности и натпревари, заживување на забавниот и културен живот посебно меѓу младите и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 3/2002.

(3507)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 3/2002 од 31.01.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, го запиша Здружението на граѓани "Зрак" со седиште во нас. Оризари, Кочани, ул. "Герасим Спасов" бр. 71.

Овластено лице за застапување на здружението е Бојана Гошева од Скопје, ул. "Радњанска" бр. 8/3, потпретседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на остварување на следните цели и задачи: да делува како македонски центар за поддршка на млади таленти од различни етникуми, унапредување на културата на митот и граѓанското општество, развивање и унапредување на меѓуетничка и културна соработка, поддршка на демократските процеси и транзиција на општеството и општествените вредности во демократијата, развивање и задоволување на културни потреби и спортско рекреативни активности и научно технолошки творештва, здравствени и хуманитарни и други општествено корисни активности кај младите, заштита и унапредување на правата на деца и младите, помош на деца без родители, помош на самохрани родители, борба против пороците на современото живеење (наркоманија, алкохолизам, никотизам и сл.) едукација и подигање на степенот на еколошката свест, организирање на семинари кои ќе придонесат за решавање на конфликти, активности за стекнување на услови на доверба и толеранција помеѓу етникумите во РМ, спроведување и иницијативи за заштита на правата на граѓаните пред институциите на системот, спроведување кампања за едукација на граѓаните да бираат на демократски избори свои претставници, спроведување, истражување и сондажи на јавното мислење на населението за разни прашања, а особено од областа на меѓуетничките односи, едукација на животот, да разгледува, оценува, зазема ставови во однос на актуелни прашања кои се од интерес и важност за граѓаните на РМ, соработува со институциите за заштита, остварување и унапредување на правата на граѓаните, едукација на граѓаните од областа на културата на мирот и образованието, активностите во врска со издавање на литература која што се користи во сите области на општествениот живот, активности на полето на организација на манифестации од културен карактер, остварување на контакт и унапредување на соработката со други организации од ваков и сличен тип во РМ и надвор од неа, издигнување и афирмација на Македонскиот културен простор, афирмација за идејата за правна држава и парламентарна демократија.

Здружението на граѓани "Зрак" од нас. Оризари, Кочани стекнува својство на правно лице на 31.01.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 3/2002.

(3510)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 1/2002 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани Боди-билдинг и Фитнес клуб "Милбон" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: Развој на боди - билдингот и фитнесот во Охрид и Република Македонија, донесување на програма за развој и унапредување на работата на клубот, учество во реализација на системот на натпревари кој го организира соодветна асоцијација на Македонија, прифаќање организација на разни семинари, предавање, курсеви, натпревари и полагање за повисок степен за сите категории како и организација на меѓународни средби во координација со соодветната републичка асоцијација, реализира програма за надградба на стручните кадри на клубот, дава иницијатива за соработка со сродни клубови од Охрид, републиката и пошироко, а во врска со развој на боди-билдингот и фитнесот кај нас и пошироко, води документација за своето членство, води евиденција и документација за одржаните турнири, семинари, курсеви и други активности организирани од клубот и дава годишен билтен на клубот, се грижи за набавка и одржување на опремата, реквизитите за организацијата на тренинзите и натпреварите, се грижи за подобрување на материјалната состојба за непречена работа на клубот, води евиденција за спортистите и спортските работници, се грижи за здравствената заштита на активните членови на клубот, извршува и други работи утврдени со Законот за спорт, статутот и други позитивни прописи.

Седиштето на здружението е на ул. "Охридска бригада" бр. 49 - Охрид, каде и дејствува. Овластено лице за застапување на здружението е Митрески Милчо од Охрид со стан на ул. "Охридска бригада" бр. 49.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф. бр. 1/2002.

(3513)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 2/2002, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани филателистичко нумизматичко друштво "Св. Климент Охридски" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: популаризација, унапредување и омасовување на филателијата, организирање на филателистички изложби и активности, учество на филателистички изложба и активности, утврдување на ставови по прашања на издавање и продажба на поштенски марки и друг филателистички материјал и учество во раководните структури на сојузот на филателисти на Македонија, учество во креирањето на филателистичката политичка Македонска пошта, издавање на филателистички нумизматички материјал (пригодни жигови, пригодни коверти, максимум карти, пригодни листови, филателистички каталози, филателистички списанија и др.) по разни поводи, самостојно или во соработка со други друштва од земјата и странство, со Сојузот на филателисти на Македонија и со други организации, дејности на посредување во културата и дејности на објекти во културата, донесување програми за развој и унапредување на работата на здружението, создавање на простор за истражување, во областа на филателистичката и нумизматичката, стимулирање на директно учество на младата популација во создавање на нумизматика и филателистика, посредување при приредување на изложби и сл., прифаќа организација на разни семинари, обуки и сл., реализира Програма за надградба на стручните кадри во здружението, дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат Програми што се значајни за нумизматиката и филателистиката, да извршува други работи и задачи утврдени со Законот за здруженија, статутот и други акти.

Седиштето на здружението е на ул. "Климентов Универзитет" бр. 85-Б, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Павел М. Филев од Охрид со стан на ул. "Климентов Универзитет" бр. 85-Б.

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф. бр. 2/2002. (3515)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 2/2002 од 21.01.2002 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 2/2002, се запишува ГОЛДЕН ГЕНЕРАТИОН од Тетово.

Работата и активностите на здружението е афирмација на Република Македонија како модерна, правна, демократска и социјална држава, подршка и развој на млади лидери, развој на научна и едукативна соработка со други организации, промоција на толеранцијата, мирот, разбирањето, преку конкретни програми, промоција на слободата и еднаквоста на сите граѓани и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "117" бр. 6 а, истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.Згф. бр. 2/2002. (3513)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. зг. бр. 7/02 од 30.01.2002 година во регистарот за здружение на граѓани и фондации го запиша следното:

Основните цели и задачи на пливачкиот клуб Скопје од Скопје се: да создава услови за поголем опфат на младата популација, особено пионерите, училишната и студентската младина, за занимање со пливачкиот спорт, преку школата за пливање што ќе се формира во рамките на клубот да се создадат услови за што поголем број на членови да научат да пливаат, понатаму преку редовните тренинзи на клубот - пливачите, се работи на усовршување на техниките на пливањето, подигнување на квалитетот на пливачките дисциплини, а со тоа постигнување и врвни резултати во пливачкиот спорт, да создава услови за унапредување и проширување на пријателските врски со другите спортски пливачки клубови во градот Скопје и пошироко во републиката и надвор од неа во странство, непосредно и преку своите членови што ќе ги делегира активно да учествува во дефинирањето и спроведувањето на политиката на пливачкиот спорт во републиката и вкупниот спорт во пошироки рамки, преку своите членови што ги делегира, активно да учествува во креирањето и создавањето на среднорочни и долгорочни планови во областа на пливачки спорт, ангажманите, митинзите турнирите и се друго што ќе се креира и создава на ниво на пливачкиот сојуз на републиката, да создава услови за унапредување на клучната работа на клубот, да соработува со Министерството за млади и спорт, со пливачкиот сојуз на РМ со други пливачки спортски клубови во врска со решавање на определени прашања од областа на пливачкиот спорт.

Со денот на запишувањето во регистарот 30.01.2002 година здружението под име "Пливачки клуб Скопје" од Скопје се стекнува со својство на правни лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.зг.бр. 7/02.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 4/2002 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани - дијабетичари "СОН-ЦЕ" - Македонија - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: регионални студии и развој, донесување програми за развој и унапредување за работата на здружението, посредување при вработување, прифаќање на организација на разни семинари, обуки и сл., реализира програма за надградба на стручните кадри во здружението, дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за зголемување на вработување, води документација за своето членство, води документација за одржаните семинари и обуки кои ги организира здружението и издава Го-

дишен билтен, се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, реквизити за организација и реализација на програмата, се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на здружението, води евиденција за сите лица кои побарале помош од здружението, води грижа за здравствената заштита на невработените, да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за здруженија, Статутот и другите акти.

Седиштето на здружението е на ул. "Момчило Јордановски" бр. 90-А, Охрид каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Силјановски Димитар од Охрид со стан на ул. "Момчило Јордановски" бр. 90-А, Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 4/2002. (3139)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 3/2002 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани за целокупна афирмација на културата и туризмот "КУЛТУРА" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: поврзување во мрежа со културни организации, обезбедување на едукациона, техничка и организациона помош за уметничките и културните активности на младите луѓе, издавачка дејност во која ќе се промовира Охрид, создавање и интерпретација на уметнички дела, подготвување и објавување на уметнички дела, дејности на посредување во културата и дејности на објекти во културата, посредување при приредување на изложби и сл., прифаќа организација и реализација на програмата, води грижа за библиографскиот фонд на здружението, да извршува и други работи и задачи утврдени во Законот за здруженија, Статутот и другите акти.

Седиштето на здружението е на ул. "Македонски Просветители" бр. 8, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Кочаре Виолета од Охрид со стан на ул. "Пирин Планина" бр. 67, Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф. бр. 3/2002. (3140)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 2/2002, се запишува Здружението на граѓани "МУЛТИ-КЛУБ" - Гостивар, со седиште на ул. "Браќа Гиновски" бр. 6/3, Гостивар, а го претставува неговиот претседател Јетмир Шишко од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во унапредувањето на меѓунационалните односи во различни области како што е образованието, културата, јавниот ред, женското прашање, спортот, човековите права, демократизација на општеството, екологија и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 1/2002.

(3141)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1/2002 се запишува Здружението на граѓани, невладината организација "ВЛАЗРИМ - БАШКИМ" од Тетово со скратено име НВО "ВЛАЗРИМ-БАШКИМ" со седиште во Тетово на ул. "Штипска" бр. 75.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на давање хуманитарна помош на лица кои се наоѓаат во тешка социјална состојба, подобрување и регулирање на животната средина преку подигнување на еколошката свест, промовирање на напредни методи во областа на земјоделството, поттикнување на нови идеи, пружање на помош во областа на образованието и здравството и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 15.01.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 1/2002,  
(3142)

Основниот суд во Кочани со решението Зг. бр. 2/2002 од 29.01.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "ВАВИЛОН" Кочани, со седиште во Кочани на ул. "Касарски Круг" бб.

Овластено лице за застапување на здружението е Златко Филиповски од Кочани, ул. "Цар Самоил" бр. 9, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на дејности и активности насочени кон остварувања, заштита и усогласување на своите уверувања и се општите интереси, како и заради вршење на дејности и активности за вклучување на граѓаните од поширокиот регион преку различни облици на активност кој ќе овозможи размислување и дејствување во согласност со современите научни, културни и демократски достигнувања.

Здружението на граѓани "Вавилон" Кочани стекнува својство на правно лице на 29.01.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 2/2002.  
(3381)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 32/01 од 25.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под Рег. бр. 218 го запиша Здружението на граѓани "ИНЕС" со седиште во Куманово на ул. "25-ти Февруари" бр. 4 со скратен назив ЗГ "ИНЕС".

Основни цели и задачи како начин и облик на дејствување на здружението "ИНЕС" од Куманово се насочени кон развивање на конструктивни односи помеѓу различни етнички групи, демократски принципи, принцип на солидарност, еднаквост, рамноправност на граѓани на РМ, борба против сите видови насилство и дискриминација, почитување на човекови, женски и детски права, права на хендикепирани и инвалидизирани лица, хуманитарни активности, волонтерско стручно психолошки советувања, гешталд советување и гешталд терапија, отворање на СОС линија по потреба на граѓани во неволја, волонтерско стручно семејно советување и разрешување на семејни, брачни проблеми, колоборативно посредување и преговарање.

Здружението на граѓани "ИНЕС" има седиште во Куманово на ул. "25-ти Февруари" бр. 4.

Здружението на граѓани "ИНЕС" од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 25.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 32/01.  
(3383)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 20/2001 од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под Рег. бр. 205 го запиша Хуманитарното здружение "БЛАГОСТ" со седиште во Куманово на ул. "Октомвриска Революција" бр. 54/13.

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на здружението на граѓани Хуманитарно здружение "Благост" Куманово се насочени кон помагање при вработување на невработени лица преку проекти, обезбедување на социјална помош и пакети, вклучување на млади во научно испитувачка работа, учество на разни културни манифестации, како и акции за заштита на културно историско наследство, организирање на активности за обезбедување на помош на хендикепирани и други заг-

розени лица, како и организирање на предавања и трибини во основни и средни училишта.

Хуманитарното здружение "Благост" има седиште во Куманово на ул. "Октомвриска Революција" бр. 54/13.

Хуманитарното здружение "Благост" се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 19.11.2001 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 20/2001.  
(3384)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 34/2001 од 18.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под Рег. бр. 212 го запиша Хуманитарното здружение "МЛАДОСТ-ЦЕНТАР" за развој на културна и еколошка свест кај младите со седиште во Куманово на ул. "Максим Горки" бр. 6.

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на Хуманитарното здружение "Младост-центар" за развој на културна и еколошка свест кај младите од Куманово се насочени кон подигање на свеста кај граѓаните особено младите, за постигнувањата на современот свет во културниот однос кон општествените институции, меѓусебни односи, сожителство и толеранција, културата во односот кон природата и идејата за здрава животна средина и производство на здрава храна, подигање на свеста за борба против пороците на современото општество како дрога, алкохолизам и проституција, сидата како најопасна болест на 21 век, обезбедување на услови за достапност на овие идеи на граѓаните, особено младите преку разновидни предавања, семинари, брошури и написи во печатот, соработка со министерствата, советите на единиците на локална самоуправа и други владини и невладини институции, домашни и странски физички и правни лица, како и придонес во развојот на културата на живеење во недоволно развиените подрачја во РМ со учество во програми за изградба на инфраструктура, училишта и културни домови.

Хуманитарното здружение "Младост-Центар" за развој на културата и еколошката свест кај младите има седиште во Куманово на ул. "Максим Горки" бр. 6.

Хуманитарното здружение "Младост-Центар" за развој на културна и еколошка свест кај младите се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 18.12.2001 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 34/2001.  
(3385)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 27/2001 од 11.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд Куманово под Рег. бр. 213 го запиша здружението на граѓани Фудбалски клуб "ПЧИЊА 2001" со седиште во село Пчиња-Куманово.

Основните цели и задачи како и начини и облици на дејствување на здружението на граѓани Фудбалски клуб "Пчиња 2001" се насочени кон поттикнување, омасовување, развој и унапредување на фудбалскиот спорт, развивање и усовршување на системот на натпревари, водење грижа за квалитетот за своите членови и нивно перманентно учество на сите фудбалски натпревари и водење грижа за одржување и користење на објектите во кои ја извршува својата основна дејност-тренинг.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Пчиња 2001" има седиште во село Пчиња-Куманово.

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Пчиња 2001" се здобива со својство на правно лице на денот на запишување во регистарот на 11.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 27/2001. (3386)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 33/2001 година од 15.01.2002 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 215 го запиша здружението на граѓани "КОЛЕДАРИ" со седиште во Куманово, со скратен назив "КОЛЕДАРИ".

Основните цели и задачи на здружението на граѓани "Коледари" се насочени кон одржување на народни традиции и обичаи кои се дел од традициите на општина Куманово, организирање и поддршка на манифестации кои се поврзани со традициите како што се Бадник, Прочка, Велигден и др., помагање на се она што е во врска со одржување на обичаите во општина Куманово и хуманитарни активности.

Здружението на граѓани "Коледари" има седиште во Куманово на ул. "7" бб во нас. "Карпош".

Здружението на граѓани "Коледари" се здобива со својство на правно лице на денот на запишување во регистарот на 15.01.2002 година.

Од Основниот суд во Куманово Зг. бр. 33/2001. (3387)

Основниот суд во Куманово со решението Зг. бр. 54/99 од 15.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 214 го запиша Здружението на граѓани Тениски клуб "КУМАНОВО" со седиште на ул. "Стојан Арсов" бр. 18.

Од Основниот суд во Куманово Зг. бр. 54/99. (3388)

Основниот суд во Крива Паланка со решението Зг. бр. 12/2000 од 1.11.2001 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението под име Хуманитарно здружение "Хоризонт" Крива Паланка под Рег. бр. 12/2002 година.

Цели на здружението се: поттикнување, организирање и оспособување на граѓаните за чување и унапредување на нивното здравје и условите за живот да помага, поддржува и реализира проекти кои се од мировен, хуманитарен и еколошки тип, да учествува во санирање и ублажување на социјалните проблеми и да организира помагање на граѓаните во духот на хуманизмот и солидарноста и сл.

Седиштето на здружението е во Крива Паланка на ул. "Маршал Тито" бб.

Овластен застапник на хуманитарното здружение "Хоризонт" од Крива Паланка е Ивица Младенов од Крива Паланка, ул. "Гоце Делчев" бр. 75-претседател на здружението.

Од Основниот суд во Крива Паланка, Зг. бр. 12/2000. (3645)

Основниот суд во Ресен, со решението Рег. СО. бр. 1/2001 година во судскиот регистар за странски организации ја запиша Подружницата во Република Македонија на странската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска.

Седиштето на подружницата на странската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска, е во Ресен, ул. "29-ти Ноември" бр. 57.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска е г-дин Аудун Бјарни Олафсон, исландски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска, ќе се однесува на образование, освен за регуларното образование со фокус на професионални

обуки од областа на шумарството, земјоделството и хортикултурата, соработка и поддршка со различни развојни проекти со истражувачки и развојни програми, понапредни обуки, семинари и проекти од полето на шумарството, земјоделството и хортикултурата, блиска соработка со други организации внатрешни и надворешни, да поддржува и соработува во образованието и проекти со фокус на екологијата и здравството.

Работата ќе се одвива на регионално, национално и меѓународно ниво.

Подружницата на странската организација Натурресурсфорум Холанд (НРФ), Кралство Шведска, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.1.2002 година.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. СО. бр. 1/2001. (3661)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 4/2002 од 01.02.2002 година над ТД Коруноски "НЕКОНА-ПРОМ" Битола, ул. "Цане Василев" бр. 12-а, со дејност производство и жиро сметка 40300-601-39362 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3648)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 74/2001 отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси ТП "РАДИО ТАКСИ-БОС" Трговец поединец Дилавер Нијази Куртиши од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (3652)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 3/2002 од 01.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија "КОРИТО КОМ" Валмир и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (3656)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 76/2001 од 01.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над Претпријатието за трговија на мало и големо, увоз-извоз "ЈЕХОН" с. Чајле, Гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (3658)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 209/2001 од 28.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "ГУ-ЛИ КОМЕРЦ" увоз-извоз, с. Градашорци, општина Струмица, со жиро сметка 41300-601-51654 што се води при ЗПП-Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3663)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 215/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ ЕЛВА-ПРО-МЕТ ДООЕЛ с. Мокриево, со жиро сметка 41300-601-34532 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но истата не се спроведе поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3664)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 216/2001 од 31.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ ЦИЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-46509 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3667)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 212/2001 од 04.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТ ЕКСТРА-МАТ-А увоз-извоз, Босилово, со жиро сметка 41300-601-66045 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3670)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 5/2002 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ЕДЕЛВАЈС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 41300-601-20103 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3673)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 203/2001 од 29.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ АСД-КО-МЕРЦ ДООЕЛ с. Ангелци, општина Василево, со жиро сметка 41300-601-70541 што се води при ЗПП-Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3675)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 200/2001 од 31.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ДИМАКО увоз-извоз Дивна Кециќ и др. ЈТД Струмица, со жиро сметка 41300-601-67495 што се води при Агенцијата за немигрирани сметки, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3676)

Со решение Ст. бр. 23/2001 од 31.01.2002 година при Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над Трговец поединец Нако Вангел Фотев Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намирување на трошоците во постапката, па стечајната постапка над Трговец поединец Нако Вангел Фотев Штип се запира.

По правосилноста на решението должникот Трговец поединец Нако Вангел Фотев Штип да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (3677)

Со решение Ст. бр. 22/2001 од 31.01.2002 година при Основниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија и услуги Каров ДООЕЛ Штип, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намирување на трошоците во постапката, па стечајната постапка над Друштвото за трговија и услуги Каров ДООЕЛ Штип се запира.

По правосилноста на решението должникот Друштво за трговија и услуги Каров ДООЕЛ Штип да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (3678)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 1/2002 од 01.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот ГПУТИ "КОРИГА-КО-МЕРЦ" Зариф ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (3650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 480/2001 од 23.01.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЖИРО ЗНАК" Филип и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 18 и жиро сметка 40100-601-317353, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЖИРО ЗНАК" Филип и други ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3587)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 48/2001 од 05.06.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "БИХОРАЦ" ДОО с. Батинци, со седиште на ул. "7" бр. 14, со жиро сметка 40100-601-86356 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "БИХОРАЦ" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3591)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 417/2001 од 05.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Колонијална продавница "КИКИ МАР" ТП Скопје, со седиште на ул. "10" бр. 34, с. Кадино, со жиро сметка 40110-601-444537 и регистарска влошка бр. 02030497?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Колонијална продавница "КИКИ МАР" ТП Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3600)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст.бр. 436/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за оспособување на кандидати за возачи, услуги и трговија "ХРОМ 95 Славко" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Веле Марков" бр. 21 и жиро сметка бр. 40120-603-23131, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за оспособување на кандидати за возачи, услуги и трговија "ХРОМ 95 Славко" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3903)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 25/02 од 5.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги "ЗЛАТКО-ПРОМ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "501" бр. 22 а, Јурумлери-Скопје и жиро сметка бр. 40110-601-176565 и регистарска влошка 1-29416-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги "ЗЛАТКО-ПРОМ" ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3904)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 7/02 од 1.02.2002 година отвори стечајна постапка према должникот Акционерско друштво "ИЛИНДЕНКА" за производство на текстил и текстилни производи увоз-извоз - Крушево со седиште на ул. "Маршал Тито" 89 запишан во регистарска влошка 01007628?-4-03-000 на Основен суд Битола со основна дејност производство на готови текстилни производи за домаќинство со жиро сметка 41110-601-383 во Агенција за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка према должникот се отвора на ден 1.02.2002 година во 12 часот.

За стечаен судија се определува судијата Тајјана Сусулеска член на стечајниот совет и судија при Основен суд Прилеп.

За стечаен управник се определува Љубица Зајкоска дипл. економист од Прилеп, ул. "Цане Илиески" 5 со телефон 048-410-989 и 070-208-868.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник, пријавите да ги поткрепат со докази, доколку побаруваат камата да достават каматни листи со пресметана камата до денот на отворањето на стечајната постапка, пријавите да ги таксираат со уплатница од 600 денари, во корист на Републички судски такси стопанство трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-000, депонент на Народна банка на Македонија.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различното право начинот и основата на засновање на тоа право како обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажуваат рочишта Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 26.03.2002 година во 11,00 часот во судницата - голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (4083)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 7/2002 година од 30.1.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско и услужно претпријатие "КВИН КОМПАНИ" увоз-извоз Тетово, со седиште на ул. "М. Тито" бр. 70 со жиро сметка бр. 41500-601-44210, запишана при Окружен стопански суд Скопје, под С. рег. бр. 16738/94 и под рег. влошка 1-57186.

Отворената стечајна постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 46 од ЗС.

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4085)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2001 година од 21.12.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и трговија "ИЛИРИЈА-КОМПАНИ" експорт-импорт ДОО Тетово, ул. "ЈНА" бр. 43 со жиро сметка бр. 41500-601-53295, при ЗПП - филијала Тетово, запишана во регистарот на Окружен стопански суд Скопје, под С. рег. бр. 12509/95 и рег. влошка 1-65661 од 20.12.1995 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 став I од ЗС.

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Тетово. (4087)

**ЛИКВИДАЦИИ**

Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Камењане запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2502/01, бр. рег.влошка 020242767-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНИК Бируш ДООЕЛ експорт-импорт, с. Г. Седларце, Камењане и со број на жиро - сметка 41500-601-78144, отворена при ЗПП Филијала - Тетово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (2724)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 666/00 од 27.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТАЈМ" ДОО увоз-извоз од Скопје ул. "Беровска" бр. 4/4-18, со жиро сметка 40100-601-339375.

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, со стан на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3536)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 190/2001 од 27.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие "ЛЕД ЦЕПЕ-ЛИН" увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Девал" бр. 46 б, со жиро сметка 40100-601-143067.

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, со стан на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3537)

Ликвидаторот Даница Милошеска од Скопје ул. "Црвена Армија" бр. 10/2-9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3328/01, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "ДАНА" ДООЕЛ Даница увоз-извоз Скопје и со број на жиро - сметка 40100-601-400930, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 од последната објава.

Од ликвидаторот. (3586)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје ул. бул. "Ј. Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 4225/01, објавува дека Услужно угостителско, трговско друштво СЕТ.НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1, и со број на жиро - сметка 40100-601-462960, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (3588)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3054/2001 од 23.05.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги КИКО-КОМПАНИ извоз-увоз Бистра ДООЕЛ Велес ул. "Трозда Кочова" бр. 4, и со број на жиро - сметка 41600-601-45057, отворена при ЗПП Филијала - Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3638)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 1450/2001 од 24.05.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија, маркетинг и услуги 7ЈУЛИ Тони ДООЕЛ увоз-извоз Велес ул. "Љубљанска" бр. 3, и со број на жиро - сметка 41600-601-19350, отворена при ЗПП Филијала - Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3636)

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес ул. "9 Ноември" бр. 36, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 821/2001 од 08.05.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ИДА ТРАНС Китановски Ило ДООЕЛ експорт-импорт с. Башино село - Велес, и со број на жиро - сметка 41600-601-52667, отворена при ЗПП Филијала - Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3633)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 25/2002 од 31.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Младинска задруга "КУМАНОВО" ЦО-Куманово ул. "Илинденска" бб од Куманово, со жиро сметка 230020000006736.

За ликвидатор се определува лицето Цветановска Миска од Скопје, со стан на ул. "Методија Митревски" бр. 1-3/6.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 148/2001 од 11.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно трговско претпријатие на големо и мало "СЛАДЕР" ЦО увоз-извоз Велес ул. "Београдска" бр. 34, со жиро сметка 41600-601-51152.



За ликвидатор се определува лицето Јованов Звонимир од Велес со стан на ул. "9- Ноември" бр. 36.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3639)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 10/2002 од 31.01.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги Аттекс Томе и Ацо ДОО увоз-извоз Кочани но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Аттекс Томе и Ацо ДОО увоз-извоз Кочани се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3683)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 194/2001 од 30.01.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатие за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало "Аполон Компани" п.о. Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатие за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало "Аполон Компани" п.о. Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3684)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 212/2001 од 31.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Новинарско издавачко претпријатие и трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Ариета Комерц"-Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Новинарско издавачко претпријатие и трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз "Ариета Комерц"-Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3685)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 184/2001 од 25.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над Трговско претпријатие Ве-Га-Промет экспорт-импорт П.О. Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговско претпријатие Ве-Га-Промет экспорт-импорт П.О. Штип, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3686)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л.бр. 170/2001 од 31.01.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатие за трговија и услуги "Макелин" со П.О. Струмица но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатие за трговија и услуги "Макелин" со П.О. Струмица се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3687)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2378/2000 од 26.03.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија и графичка дејност СТИЛ 99 ДООЕЛ Скопје, на ул. "Народен Фронт" бр. 17/4-12 и со број на жиро - сметка 40100-601-421203, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3696)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3265/2001 од 16.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги НО-ТА Јасмина Владе ДОО увоз-извоз ул. "Кирил и Методи" бр. 14 нас. Илинден - Илинден и со број на жиро - сметка 40110-601-422910, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3697)

Ликвидаторот Атанас Пешевски од Илинден - Скопје на ул. "8" бр. 55, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2973/2001 од 01.11.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги МД-КОМЕРЦ Мирко ДООЕЛ увоз-извоз на ул. "538" бр. 60, Илинден, с. Марино и со број на жиро - сметка 40110-601-309269 отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 344/2001 од 25.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "СКО-МАК ТРЕЈД" ПО од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 112, со жиро сметка 40100-601-267360.

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стојановска од Скопје со стан на ул. "М.Митевски" бр. 8/4/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3739)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 394/2001 од 27.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз на патници и стока, трговија, угостителство и туризам "ДЕЧКО-ГУРС" ДОО Скопје од с. Петровец ул. "14" бр. 30, со жиро сметка 40110-601-202003.

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јадриоска од Скопје со стан на ул. "Пајко Маало" бб.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3743)

Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје ул. "Иво Лола Рибар" бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, објавува дека Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхиска" бр. 6-1/1, со број на жиро - сметка 40120-601-418414, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3901)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4022/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02029577?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ППП Добривој ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Даме Груев" бр. 7-8/13, Скопје.

Се запишува престанок со работа на друштвото. Се запишува ликвидаторот на друштвото Драги Трпевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4197)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3076/2001 од 05.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009177?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за услуги КАЛЕ ДОО Љубица и други Скопје ул. "Париска Комуна" бр. 21/2-5, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за услуги КАЛЕ ДОО Љубица и други Скопје ул. "Париска Комуна" бр. 21/2-5, Скопје - Љубица Цветковска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4622/2001 од 22.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02034424?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и други ДОО увоз-извоз Тетово ул. "К. Р. Дрнџ" бр. 50.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и други ДОО увоз-извоз Тетово ул. "К. Р. Дрнџ" бр. 50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4200)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4097/2001 од 24.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023221?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. "Кочо Рацин" бр. 18/34.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. "Кочо Рацин" бр. 18/34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4202)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009006?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхиска" бр. 6-1/1.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Њуделхиска" бр. 6-1/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4204)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4550/2001 од 23.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031751?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало КОН-ЗУЛ ПРОМЕТ Елизабета и Зоран ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Габреш" бр. 2/11.

За ликвидатор на друштвото се именува лицето Зоран Павловиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3802/2001 од 24.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009577?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Друштвото за производство, трговија, градежништво и услуги КРОН Исни ДООЕЛ с. Лопате, Куманово.

Се врши бришење на субјектот на: Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги КРОН Исни ДООЕЛ с. Лопате, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 974/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006550?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на Друштвото за трговија на големо и мало ВАЊА КОМЕРЦ Розелина ДООЕЛ експорт-импорт Петровец ул. "Гоце Делчев" бр. 37.

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Лилјана Стојановска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4207)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4225/2001 од 14.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030044?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Услужно, угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ. Боривоје ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Луј Пастер" бр. 5-1/1, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Услужно угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ. Бори-воје ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Луј Пастер" бр. 5-1/1, Скопје.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4209)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3075/2001 од 14.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02020197?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и престанок со работа на Трговското друштво за производство, промет, трговија и услуги ЕР-VI Виолета и Ердоган ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Дурмиторска" бр. 33-а, Скопје.

За ликвидатор се запишува Виолета Миленко и се запишува престанок со работа на друштвото.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4210)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 4622/01, и влошка бр. 02034424?-3-01-000 од 22.01.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и др. ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "К.Р. Дрнци" бр. 50, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (4108)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 179/01 од 05.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги СаГо Гоше Митрев и др. Јтд од Кочани и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4106)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 5724/1, нива трета класа во м.в. "Бара", со површина од вкупно 3959м<sup>2</sup>, КО Кучевиште дека сопственикот на 131/262 идеален дел од наведената парцела Теновски Никодин со живеалиште во с. Кучевиште, Скопје ја продава наведената парцела по цена од 120,00 денари по еден метар квадратен. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (3394)

Се продава земјоделско земјиште во КО Бојанчиште, К.П. бр. 5, план 325, м.в. "Оградите", катастарска култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 2000м<sup>2</sup>: КО Бојанчиште, К.П. бр. 6, план 294, м.в. "Смолница", култура-нива, класа 7, со вкупна површина од 2000м<sup>2</sup>: КО Бојанчиште, К.П. бр. 9, план 43, м.в. "Браненикот", култура-нива, класа 8, со вкупна површина од 6000м<sup>2</sup> и КО Бојанчиште, К.П. бр. 10, план 11, м.в. "Коцеви Лаки", култура-нива, класа 7, со вкупна површина од 3100м<sup>2</sup>, во сопственост на Јован Павлов од с. Бојанчиште, Кавадарци евидентирано во Поседовен лист бр. 40 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (3490)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален дел, К.П. бр. 222/2-4-6, нива од 2 на м.в. "Кликово" која целата е во површина од 356м<sup>2</sup> (или на л. м. 89м<sup>2</sup>) и 1/3 идеален дел од К.П. бр. 222/3-4-6, нива од 2 на м.в. "Кликово" која целата е во површина од 2139м<sup>2</sup> (или на л.м. 702м<sup>2</sup>) запишана во П.Л. бр. 993 за КО Градец (на лице место претставува одвоена целина), сопственост на Ебиби Абдурахим Исни од с. Градец, за купопродажна цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (3679)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 1791-7-13, ливада од 4 на м.в. "Ускравиште" со површина од 1282м<sup>2</sup> запишана во П.Л. бр. 126 за КО Градец, сопственост на Мамуди Шабанали, Мамуди Катип, Елези Шерије и Мамуди Ибрахим сите од с. Градец, за купопродажна цена од 320.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (3680)

Се продава земјоделско земјиште: 12/60 идеален дел од КО Кавадарци I (вон), К.П. бр. 5590, план 010, скица 010, м.в. "Домовица", катастарска култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 1719м<sup>2</sup>, во сопственост на Видан Бошков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 881 издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (3681)

Се продава земјоделско земјиште во КО Камен Дол, К.П. бр. 927, план 006, скица 006, м.в. "Падина", катастарска култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 1977м<sup>2</sup>, во сопственост на Јован Панов од с. Камен Дол, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 23 издаден од Државниот завод за геодетски работи, одделени за премер и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (3682)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Елези Јусуф од Скопје, им нуди на продажба : два пати по 5/367 идеален дел од нива 5 класа, од вкупно 16885м<sup>2</sup>, устроена на К.П. бр. 1843, план 12, скица 21, м.в. "Дуб Барница", за купопродажна цена од по 207.000,00 денари за еден дел (3450м<sup>2</sup>) и нива 5 класа од вкупно 1841м<sup>2</sup>, устроена на К.П. бр. 815, план 9, скица 22, м.в. "Крил Гробишта", запишани во П.Л. 43 за КО Љуботен, за купопродажна цена од 110.460,00 денари под следните услови: рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Дон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (3693)

Сопственикот Шопкиќ Милисав од СР Југославија, Смедерево, ул. "Горанска" број 13, својата недвижност-нива 5 класа, со површина од 4078м<sup>2</sup>, во м.в. "Јурија Камени Мост", на К.П. бр. 332/2, КО Визбегово, според Поседовен лист број 43, го продава за 180,00 за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузovski, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски бригади" број 54. (3778)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија:

- Парцела број 2089 во м.в. "Нисијата", нива со површина од 1440м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија.

- Парцела број 2090 во м.в. "Нисијата", пасиште со површина од 384м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија.

- Парцела број 2368 во м.в. "Деловите", нива со површина од 969м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија.

- Парцела број 2670 во м.в. "Средни Лаки", пасиште со површина од 4776м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија.

- Парцела број 2671 во м.в. "Средни Лаки", шума со површина од 863м<sup>2</sup> во Катастарска општина Демир Капија.

Сопственост на Крстева Благуна од Велес, ул. "Браќа Камчеви" број 6 и Тасев Петре од Велес, ул. "О.Цинот" број 112. Цена на продажба: 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (4093)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија: една идеална половина од парцела број 2366 во м.в. "Деловите", нива со површина од 2317м<sup>2</sup>, во Катастарска општина Демир Капија. Сопственост на Трајков Лазар од Велес, ул. "Г. Кошева" број 13.

Цена на продажба: 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (4095)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1418708 издаден од УВР - Скопје на име Богатиновски Игор, ул. "Анкарска" бр. 21/33, Скопје. (3694)

Пасош бр. 1372804/00 издаден од УВР-Скопје на име Рахмани Насер, ул. "Славеј Планина" бр. 43 б, Скопје. (3723)

Пасош бр. 404858 на име Симоска Цона, ул. "121" бр. 3, Тетово. (3750)

Пасош бр. 1037887 издаден од УВР - Скопје на име Дулови Зекије, ул. "П. Тошев" бр. 136, Скопје. (3790)

Пасош бр. 1227624 издаден од УВР-Тетово на име Османи Халиме, с. Селце, Тетово. (3813)

Пасош бр. 1449590 издаден од УВР-Скопје на име Мемед Миљаим, ул. "3" бр. 6, н. Сингелик, Скопје. 3892

Пасош бр. 994082 издаден од УВР-Тетово на име Аврамовски Александар, с. Милетино, Тетово. (3893)

Пасош бр. 1320079 на име Демоски Мустафа, Дебар. (3494)

Пасош бр. 1359330 на име Села Сиана, Дебар. (3502)

Пасош бр. 083993 на име Рамаданоски Исмаил, Дебар. (3498)

Пасош бр. 1594431 на име Џаферовска Мирсада, Дебар. (3500)

Пасош бр. 0863923 на име Рамадановски Невзат, Дебар. (3660)

Пасош бр. 1390260 на име Асановска Енглантина, Дебар. (3662)

Пасош бр. 1402958 на име Билали Камбер, ул. "Г. Бањешница" бб, Гостивар. (4034)

Пасош бр. 1402957 на име Билали Селвије, ул. "Г. Бањешница" бб, Гостивар. (4037)

Пасош бр. 145374 на име Адеми Магбуле, с. Градец, Гостивар. (3647)

Пасош бр. 923410 на име Шабани Емрула, с. Ка-лиште, Струга. (1661)

Пасош бр. 164676 на име Мердаим Јонузи, с. Цепчиште, Тетово. (1749)

Пасош бр. 0560237 на име Кикерковски Ѓуро, ул. "Бистро" бр. 17, Битола. (1978)

Пасош бр. 1509700 на име Мустафи Ирфан, с. Велебрдо, Гостивар. (1980)

Пасош бр. 1629529 издаден од УВР-Куманово на име Муса Бајрами, ул. "М. Стојановиќ" бр. 38, Куманово. (3902)

Пасош бр. 1550250 издаден од УВР-Скопје на име Костадин Георгиевски, ул. "Призренска" бр. 2/27, Скопје. (4000)

Пасош бр. 1169188/99 издаден од УВР-Куманово на име Милош Ангеловиќ, ул. "Октом. Револуција" бр. 7/10, Куманово. (4152)

Пасош бр. 1034516 на име Јусуф Сејдија, ул. "Илинденска" бр. 88, Тетово. (4257)

Пасош бр. 518668 на име Каил Шаини, ул. "Р. Цо-ник" бр. 71, Тетово. (4258)

Пасош бр. 776252 издаден од УВР-Струмица на име Трајков Петре, ул. "Тиверија" бр.7, Струмица. (4259)

Пасош бр. 1572788 издаден од УВР-Струмица на име Стојанов Борис, с. Радово бр. 65, Струмица. (4260)

Пасош бр. 1367886 на име Дичев Слободан, с. Миравци, Гевгелија. (1659)

Пасош бр. 1298352 на име Камовска Митра, с. Миравци, Гевгелија. (1665)

Пасош бр. 1596246 на име Мустафоска Азушка, с. Ок-тиси, Струга. (2068)

Пасош бр. 1596247 на име Мустафоски Недим, с. Октиси, Струга. (2067)

Пасош бр. 1462008 на име Муса Кадри, с. Копачин Дол, општина Желино, Тетово. (4353)

Пасош бр. 1203524 на име Лазаров Перо, Штип. (4284)

Пасош бр. 1035805 на име Николовски Димче, ул. Де-барска" бр. 27, Битола. (4285)

Пасош бр. 1113591 на име Саити Ѓинил, ул. "Проби-штип" бр. 11, Куманово. (4286)

Пасош бр. 635999 на име Стојанов Банче, ул. "М. Ацев" бр. 24, Штип. (4287)

Пасош бр. 013018/93 издаден од УВР-Скопје на име Ва-силевски Љупчо, ул. "Вуковарска" бр. 11/2-18, Скопје. (4293)

Пасош бр. 1106832 издаден од УВР-Скопје на име Ди-мовска Ратка, ул. "Востаничка" бр. 168, Скопје. (4294)

Пасош бр. 1268919 издаден од УВР-Куманово на име Зендељи Фљрим, с. Матејче, Куманово. (4295)

Пасош бр. 1456388 издаден од УВР-Скопје на име Амитов Енвер, с. Љуботен, Скопје. (4296)

Пасош бр. 1038590 издаден од УВР-Скопје на име Ка-лејчев Алексо, ул. "Киро Димишков" бр. 17-9, Скопје. (4297)

Пасош бр. 685079 издаден од УВР-Скопје на име Лазаров Дамјан, ул. "Апостол Гусларот" бр. 25, Скопје. (4298)

Пасош бр. 479486 издаден од УВР-Скопје на име Исе-новски Мухамедали, ул. "Тале Христов" бр. 3/1-41, Скоп-је. (4299)

Пасош бр. 0320021 издаден од УВР-Скопје на име Сто-јановски Миладин, ул. "Х. Шефаровиќ" бр. 30, н. Ченто, Скопје. (4300)

Пасош бр. 432750 издаден од УВР-Скопје на име Петрушка Ёл Јунаиди, Скопје. (4301)

Пасош бр. 607911 издаден од УВР-Скопје на име Ра-мадан Нуши, с. Грчец, Скопје. (4302)

Пасош бр. 1366454 издаден од УВР-Велес на име Пер-коски Дејан, ул. "Маркова" бр. 27/1/7, Велес. (4303)

Пасош бр. 1295742 издаден од УВР-Куманово на име Стојановиќ Горан, с. Љубодраг, Куманово. (4304)

Пасош бр. 182877 издаден од УВР-Тетово на име Тр-пески Звонко, ул. "Штипска" бр. 45, Тетово. (4305)

Пасош бр. 1439950 издаден од УВР-Куманово на име Целадини Асан, с. Матејче, Куманово. (4306)

Пасош бр. 1231864 издаден од УВР-Скопје на име Нус-рет Рушиди, с. Студеничани, Скопје. (4320)

Пасош бр. 782621 на име Бектеши Вулнет, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (4355)

Пасош бр. 1295767 на име Јашари Мевљудиќ, с. Слуп-чане, Куманово. (1976)

Пасош бр. 994993 на име Фаризи Африм, ул. "Б. Ми-ладинови" бр. 65, Тетово. (4363)

Пасош бр. 1339972 на име Рамани Луан, ул. "М. Ан-доноски" бр. 36, Гостивар. (32689)

Пасош бр. 1401069 на име Велија Фљорим, с. Требош, Тетово. (4394)

Пасош бр. 1185007 на име Илјази Кастриот, с. Фран-гово, Струга. (1919)

Пасош бр. 900452 на име Мемети Џемиље, ул. "Горче Петров" бр. 11, Тетово. (4409)

Пасош бр. 245532 на име Адили Зенун, с. Лавце, Тетово. (4408)

Пасош бр. 1386904 на име Георгиевски Драган, ул. "Д. Лахчански" бр. 15/8, Битола. (4400)

Пасош бр. 1297602 на име Јанески Дени, ул. "Лагадин" бр. 16, Охрид. (4405)

Пасош бр. 1681883 издаден од УВР-Скопје на име Мо-мировска Персида, ул. "Леринска" бр. 55, Скопје. (4410)

Пасош бр. 1301197 издаден од УВР-Кратово на име Ми-хајлова Мирјана, с. Кетеново, Кратово. (4411)

Пасош бр. 463635 издаден од УВР-Тетово на име Ру-шители Мухамет, с. Камењане, Тетово. (4412)

Пасош бр. 281091 издаден од УВР-Скопје на име Рустем Бајрами, ул. "Благој Пировиќ" бр. 70/3-4, Скопје. (4413)

Пасош бр. 702456/95 издаден од УВР-Скопје на име Бо-жиновска Крстина, ул. "Т. Ужичка" бр. 19, Скопје. (4414)

Пасош бр. 1426922 издаден од УВР-Гостивар на име Исеини Мирсад, с. Форино, Гостивар. (4415)

Пасош бр. 266566 издаден од УВР-Куманово на име Решепа Иман, с. Отља, Куманово. (4416)

Пасош бр. 1452099 издаден од УВР-Скопје на име Сали Ибраими, ул. "1" бр. 6, с. Сингелиќ, Скопје. (4417)

Пасош бр. 709310 издаден од УВР-Скопје на име Стојановиќ Виолета, ул. "50 Дивизија" бр. 39/10, Скопје. (4418)

Чек од тековна сметка бр. 11661594 со бр. 001400083-2843 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевски Јовица, Скопје. (4177)

Чекови од тековна сметка бр. 8100-80710-13005/47 со бр. 9900006811, 9900006812, 9900021259, 9900021257, 9900021260 и од бр. 9900041796 до бр. 9900041803 издадени од Македонска банка на име Миленковиќ Звонко, Скопје. (4324)

Чекови од тековна сметка бр. 01065160 од бр. 000200-0558212 до бр. 0002000558214 издадени од Комерцијална банка на име Георгиевска Даница, Скопје. (4437)

Чек од тековна сметка бр. 0010693012 со бр. 001700-0465431 издаден од Комерцијална банка на име Митровска Климоска Љиљана, Скопје. (4438)

Работна книшка на име Целазим Ибраими, Скопје. (3691)

Работна книшка на име Лакота Садик, Крушево. (3704)

Работна книшка на име Андреески Атанас, Гостивар. (3705)

Работна книшка на име Рунчева Виолета, Штип. (3706)

Работна книшка на име Атанасоски Миле, Прилеп. (3709)

Работна книшка на име Савевски Гоце, Демир Хисар. (3711)

Работна книшка на име Сефедини Ресми, Струга. (3712)

Работна книшка на име Драган Кузманоски, Кичево. (3722)

Работна книшка на име Нијази Исеини, Гостивар. (3724)

Работна книшка на име Петров Димче, Тетово. (3725)

Работна книшка на име Кенан Азизи, Тетово. (3726)

Работна книшка на име Алили Кани, Тетово. (3727)

Работна книшка на име Цековска Стојна, Крива Па-ланка. (3728)

Работна книшка на име Гоце Јовевски, Крива Па-ланка. (3729)

Работна книшка на име Кемал Канберовски, Крива Паланка. (3730)

Работна книшка на име Петрушевски Ивица, Куманово. (3734)

- Работна книшка на име Марина Костадинова, Кочани. (3738)
- Работна книшка на име Шика Пецева, Скопје. (3898)
- Работна книшка на име Биљана Михајловска, Скопје. (3899)
- Работна книшка на име Алекса Попоски, Скопје. (3897)
- Работна книшка на име Павловска Веселинка, Скопје. (3905)
- Работна книшка на име Ајдин Јонзуовски, Скопје. (3958)
- Работна книшка на име Фариз Авдили, с. Тисовица, Скопје. (3967)
- Работна книшка на име Алиевски Шабан, Куманово. (4153)
- Работна книшка на име Ристов Драган, Радовиш. (4164)
- Работна книшка на име Богољуб Божиноски, Кичево. (4166)
- Работна книшка на име Ѓелевиќ Драга, Куманово. (4169)
- Работна книшка на име Даница Алексовска, Куманово. (4183)
- Работна книшка на име Кемал Ковачи, с. Рашче, Скопје. (4191)
- Работна книшка на име Мерал Рецепи, Тетово. (4201)
- Работна книшка на име Менсур Хасановиќ, Скопје. (4212)
- Работна книшка на име Ванче Голубов, Штип. (4219)
- Работна книшка на име Тушев Аце, Радовиш. (4221)
- Работна книшка на име Кондовски Љупчо, Демир Хи-сар. (4239)
- Работна книшка на име Пешиноски Валентин, Струга. (4247)
- Работна книшка на име Мехмеди Шпејтим, Струга. (4248)
- Работна книшка на име Абдуравман Абдулоски, Мак. Брод. (4249)
- Работна книшка на име Ибески Ремзија, Мак. Брод. (4250)
- Работна книшка на име Попоски Андон, Скопје. (4265)
- Работна книшка на име Поцков Стојанчо, Радовиш. (4269)
- Работна книшка на име Ристов Златко, Гевгелија. (4270)
- Работна книшка на име Јусуфова Атице, Велес. 4273
- Работна книшка на име Демироски Аќија, Струга. (4276)
- Работна книшка на име Горан Кузмановски, Скоп-је. (4313)
- Работна книшка на име Калемциевски Драгиша, Скопје. (4314)
- Работна книшка на име Игор Ивановски, Скопје. (4317)
- Работна книшка на име Јован Цакончевски, Скопје. (4318)
- Работна книшка на име Шоптрајанов Тодор, Скоп-је. (4319)
- Работна книшка на име Макфирет Џемаили, Скоп-је. (4321)
- Работна книшка на име Трпковски Илија, Скопје. (4322)
- Воена книшка на име Љотевски Душан, Скопје. 3692
- Воена книшка на име Веса Иванова, Велес. (3712)
- Воена книшка на име Љупчо Станоев, Велес. (3714)
- Воена книшка на име Сефер Ѓунеш, Скопје. (3900)
- Воена книшка на име Стојчевски Бобан, Скопје. 3891
- Воена книшка на име Давчевски Ристе, Велес. (4222)
- Воена книшка на име Суат Ресулавски, Демир Хи-сар. (4264)
- Воена книшка на име Живковски Раде, Скопје. (4310)
- Воена книшка на име Петровски Наско, Скопје. 4311
- Воена книшка на име Младеновски Ванче, Крато-во. (4323)
- Ученичка книшка на име Угљанин Мујасира, Прилеп. (4230)
- Ученичка книшка на име Ѓоре Кукески, Прилеп. (4237)
- Ученичка книшка издадена од ОУ "Јан Амос Ко-менски"-Скопје на име Филип Димитар Чапов, Скопје. (4315)
- Свидетелство издадено од ОУ "29 Ноември" Скопје на име Трајче Христовски, Скопје. (3695)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Ивановска Ва-лентина, Кратово. (3707)
- Свидетелство на име Зубахар Ахмедов, Велес. (3711)
- Свидетелство на име Јосифоска Јулијана, Прилеп. (3716)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Исмаили Арбен, Куманово. (3731)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Шаип Небиов-ски, Куманово. (3732)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Наим Мурати, Куманово. (3733)
- Свидетелство на име Јорданов Тодорчо, Кочани. (3737)
- Свидетелство на име Ѓузевски Дејанчо, Берово. 3742
- Свидетелство за 8 одделение издадено од Училиште за возрасни-Скопје на име Бајрами Јаи, с. Орланци, Скопје. (3960)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска" на име Ризван Вејселовски, с. Патишка Река, Скопје. (3969)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Селами Рама-дани, Куманово. (4154)
- Свидетелство на име Џезми Савдрији, Куманово. (4156)
- Свидетелство на име Касуми Рабие, Куманово. 4158
- Свидетелство на име Емилија Крстевска, Куманово. (4170)
- Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Биљана Ѓор-ѓиева, Куманово. (4181)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Гицова Даница, Кочани. (4187)
- Свидетелство на име Авни Емини, Тетово. (4192)
- Свидетелство на име Рамани Јулзим, Тетово. (4194)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Садуш Бајрами, Тетово. (4195)
- Свидетелство на име Мислиа Џемиле, Тетово. (4196)
- Свидетелство на име Јонузи Харун, Тетово. (4199)
- Свидетелство на име Исак Ајрули, Тетово. (4203)
- Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Стев-че Иванов" на име Зоран Иванов, Св. Николе. (4211)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Велинов Тони, Штип. (4216)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Постошов Игор, Радовиш. (4220)
- Свидетелство за 3-та година издадено од УСО "Коле Неделковски" на име Бочваров Дејан, Велес. (4227)
- Свидетелство на име Стојановски Ристе, Прилеп. 4233
- Свидетелство на име Лумановски Јетон, Битола. (4243)
- Свидетелство на име Стојановски Ивица, Гостивар. (4251)
- Свидетелство за 1 година гимназиски смер издадено од Државно средно училиште "Цар Самоил" на име Принзевска Весна, Ресен. (4252)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Рамиза Нери-ман, Куманово. (4266)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Адиски Никола, Пехчево. (4267)
- Свидетелство на име Атанасова Злата, Кочани. (4268)
- Свидетелство на име Џезаир Бајрами, Скопје. (4271)
- Свидетелство на име Николова Калина, Велес. (4272)
- Свидетелство на име Атми Шазимани, Струга. (4288)
- Индекс бр. 3827 издаден од Технолошко Металуршки факултет на име Трајковска Мери, Скопје. (4316)
- Диплома за 4 степен на име Јорданов Зоран, Кочани. (3736)
- Диплома на име Алими Сали, Струга. (4289)
- Диплома од средно трговско училиште на име Ристовска Милица, Скопје. (4312)

- Здравствена книшка на име Дестанов Идро, Велес. (3713)
- Здравствена книшка на име Видев Томе, Битола. (3718)
- Здравствена книшка на име Бошев Никола, Битола. (3719)
- Здравствена книшка на име Павловска Тања, Битола. (3720)
- Здравствена книшка на име Томислав Стојанов, Прошиштип. (3740)
- Здравствена книшка на име Пановска Нада, Велес. (4223)
- Здравствена книшка на име Сејдиноски Екран, Крушево. (4228)
- Здравствена книшка на име Маркоска Руменка, Битола. (4246)
- Здравствена книшка на име Ане Костов, Велес. (4274)
- Здравствена книшка на име Тајровска Сенита, Битола. (4275)
- Лична карта на име Сали Ибиши, Тетово. (4263)
- Лична карта на име Виолета Ристоска, Тетово. (4277)
- Лична карта бр. 0524265 на име Наумоски Горѓи, Охрид. (4283)
- Уверение на име Мијалков Тони, Штип. (3708)
- Даночна картичка на име ЦО МХК "ЗЛЕТОВО", Велес. (3741)
- Даночна картичка 4030996218105 издадена од Управа за приходи Скопје на име Друштво на пријателство на Македонија и Југославија, Скопје. (3746)
- Даночна картичка бр. 4030997273880 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Месна заедница "Никола Карев", Скопје. (3894)
- Даночна картичка бр. 4030996273874 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Шотаган карате клуб "ВИОР 1", Скопје. (3895)
- Даночна картичка бр. 4030998337926 издадена од Управа за приходи-Скопје на име Хуманитарна организација "МИР", Скопје. (3896)
- Даночна картичка на име "АВИС" ДООЕЛ, Охрид. (4255)
- Даночна картичка на име "ЗОБИ" ДООЕЛ, Охрид. (4290)
- Даночна картичка на име "ДИЈОЗА" ДООЕЛ Охрид. (4291)
- Даночна картичка на име "КОМПАНИ АЦИКА" ДООЕЛ, Охрид. (4292)
- Даночна картичка бр. 4030993247406 издадена од Управа за приходи на име "ЕЛ-МАКС", Скопје. (4307)
- Даночна картичка бр. 4030980217087 издадена од Управа за приходи на име "ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ", Скопје. (4308)
- Даночна картичка бр. 4030991226215 издадена од Управа за приходи на име "ТРИЈАС", Скопје. (4309)
- Штедна книшка бр. 9009390 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Теодорова Хрисула, Скопје. (4245)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 14 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки објавен во "Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Управата за телекомуникации, го објавува следниот

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА СОФИСТИЦИРАНА МЕРНА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА НАМЕНЕТА ЗА МОНИТОРИНГ НА РАДИО ФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Назив, седиште и адреса на набавувачот: Република Македонија - Министерство за транспорт и врски, Управа за телекомуникации, ул. "Даме Груев" број 1, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Софистицирана мерна електронска опрема наменета за мониторинг на радио фреквенции во Република Македонија.

1.3. Вид и количество: По тендерска документација без можност набавката да се подели на делови.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на поднесување на понудите е 7 март 2002 година до 11.30 часот.

1.6. Технички карактеристики на опремата: мониторинг на радиофреквенции во опсег од 9 кХз-ГХз според препораките на Меѓународната унија за телекомуникации ИТУ.

1.7. Квалитет и стандард на опремата: ИСО 9001.

1.8. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена	30%
- можности на опремата	30%
- квалитет	20%
- гаранција	10%
- начин на плаќање	5%
- рок на испорака	5%

1.9. Тендерската документација со технички карактеристики може да се подигне, во Управата за телекомуникации, секој работен ден за времетраењето на јавниот повик од 10 до 14 часот.

1.10. Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен износ од 3.000,00 денари и треба да се уплати на трезорската потсметка 130031568778718, депонент Народна банка на Република Македонија а во полето приходна шифра и програма задолжително да биде назначено 724125 11.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата да се достави за целиот предмет за набавката. Набавувачот го задржува правото дел од опремата односно уредите наведени во тендерската документација да не ги набави.

2.2. Понудата треба да содржи поединечни цени, односно основна цена, како и вкупна цена, со сите вкalkулирани давачки. Цената треба да биде изразена во евра и во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на НБМ на денот на поднесување на понудата.

2.3. Понудата треба да содржи податоци за гарантен рок, начинот на сервисирање и одржување, како и обука за користење на опремата.

2.4. Понудата да се достави со краток опис на техничките можности на опремата.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и ја носи ознаката "документација".

3.3. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на повикот, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.4. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското право или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните 3 години, согласно член 22 од Законот за јавни набавки,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки,

- доказ од судот не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, согласно член 24, точка а,

- извод односно потврда од судот не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена кај нотар дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност согласно член 24, точка б,

3.5. Доказ за техничка способност на понудувачот:

- список на главни испораки на стоки или услуги во последните 3 години со износите, датумите и примачите,

- мостри, опис или фотографии на опремата што треба да се набави,

- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот,

- каталози за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема согласно член 23 од Законот за јавни набавки,

3.6. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција во износ кој не смее да биде помал од 5% од вкупната вредност на понудата, во која е вклучена царината, данокот на додадена вредност и други јавни давачки која треба да биде доставена во придружната документација.

#### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Отворениот повик трае до 7 март 2002 година до 11,30 часот.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 7 март 2002 година во 12,00 часот во просториите на Управата за телекомуникации.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци и оние кои се од понудувачот во стечај или процес на ликвидација односно против кој е изречена мерка-забрана за вршење на дејност како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.5. За дополнителни информации, понудувачите може да контактираат со лицето Јован Митевски на телефон 02/391-291.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Одлука бр. 02-6633/1 од 14.06.2001 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, објавува

### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ- ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ- ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.

- Предмет на повикот бр. 1/2002 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за изградба на следните објекти на локалитет реонски центар "Аеродром" во Скопје:

I. Објект 1.7. К1 - Б-1

II. Објект 1.6. Б1 - Б-1

III. Објект 1.13. К2 Б-1

IV. Објект 1.14. Б1 - Б-1

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност, со седиште во Република Македонија.

- Набавката е делива.

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА

Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на повикот, своето учество да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Извод од регистрација на дејност.

- Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар-оригинал или копија заверена од нотар.

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки).

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката.

- Организациона поставеност.

- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

- Список на квалификувани работници за реализација на набавката.

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.

- За посочените подизведувачи да се достават истите документи, како и за главниот изведувач, како и договор за заеднички настап (договор со подизведувачот).

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација не постара од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка безбедност-забрана на вршење дејност не постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

#### 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик, како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон).

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2.

- Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права.

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.



- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето (согласно член 14 од Законот за јавни набавки).

#### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

### ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**Проект за олеснување на трговијата на транспортот во  
Југоисточна Европа  
КРАТОК ОПИС НА СТОКИ  
Телекомуникациска опрема  
Кредит бр. 3402-МК  
Бр. на повик ИЦИС-ТЕ-2002/1**

1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во "Девелопмент Бизнис", бр. 576 од 16 февруари, 2002.

2. Владата на Република Македонија доби кредит од Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за трошоците за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, и планира да искористи дел од средствата од овој кредит за плаќања кои се однесуваат на договорот за телекомуникациската опрема.

3. Царинската управа на Р.Македонија сега повикува запечатени понуди од соодветни понудувачи за снабдување со телекомуникациска опрема: инсталирање и вмрежување на Царинската управа, царинарниците и царинските испостави.

Приод на испорака четири (4) месеци.

4. Лицитациската ќе се спроведе со меѓународни постапки за лицитациска одредени во Прирачникот на Светска банка: Набавка според ИБРД заеми и ИДА кредити, и ќе биде отворена на сите понудувачи од соодветни земји извори како што е одредено во Прирачникот. Изданието на Прирачникот е од јануари 1995, ревидирано во јануари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999 и е отворена до понудувачите од соодветните држави како што е дефинирано во прирачникот, кои го исполнуваат минимумот од наведените квалификациони критериуми: минимум три (3) успешни договори во изминатите четири (4) години, кои го вклучуваат развојот, инсталацијата и обезбедувањето на техничка помош за информативните системи, или слични функционално-технички карактеристики.

5. Заинтересираните соодветни понудувачи можат да добијат информации од Царинската управа на Р. Македонија и да ги проверат тендерските документи на долуназначената адреса: г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Царинска управа на Република Македонија ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македонија, тел. +389 2 116 188; факс. +389 2 237 832; е-маил: Сладјана Дамјаноска цустомс.гов.мк време: од 9,00 до 12,00 часот.

6. Сите тендерски документи на англиски можат да се купат при поднесување на писмена апликација на долуназначената адреса г-ѓа Слаѓана Дамјаноска, Царинска управа на Р. Македонија, ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македонија, и при при плаќање на неповратна уплата од 150 УСД или еквивалентен износ во МКД, на сметка број 09003 00175 78610. Документот ќе се испрати авионски, за испорака во странство и по пошта или курири за локална испорака.

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената адреса до 12, 00 часот (пладне) 20 март 2002.

Сите документи мора да бидат придружени со гаранција за понудата од 9.000 УСД или еквивалентна сума во МКД или конвертибилна валута. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени и вратени неотворени на понудувачот.

Понудите ќе се отворат во присуство на претставниците на понудувачите кои ќе одлучат да присуствуваат на долуназначената адреса, во 12,00 часот 20 март 2002.

Царинска управа на Република Македонија  
ул. "Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје,  
Р. Македонија, тел. +389 2 116 188; факс. +389 2 237 832;

e-mail: Sladjana Damjanoska customs.gov.mk

### SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE Invitation for Bids (IFB)

Republic of Macedonia

Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe

ICIS Telecommunication Equipment

CREDIT NUMBER 3402-MK

IFB Title ICIS Telecommunication Equipment

IFB Number: ICIS-TE-2002/1

1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in Development Business, issue no. 576 of February 16, 2002.

2. The Government of the Republic of Macedonia has received a credit from the International Development Association (IDA) toward the cost of Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for the procurement of ICIS Telecommunication Equipment.

3. The Customs Administration of Republic of Macedonia now invites sealed bids from eligible Bidders for ICIS Telecommunication Equipment: install and update local and wide area network in Headquarters, Customs Houses and Border Crossings.

The delivery period is four (4) months.

4. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank's Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995, revised January and August 1996, September 1997 and January 1999, and is open to all Bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines,<sup>5</sup> which meet the following minimum qualification criteria: during the past four (4) years, the Bidder must have completed three (3) successful contracts involving the development, installation and provision of technical support for information Systems of similar functional/technical characteristics.

5. Interested eligible Bidders may obtain further information from the Customs Administration of Republic of Macedonia and inspect the Bidding Documents at the address given below:

Ms. Sladjana Damjanoska, Customs Administration of Republic of Macedonia, Lazar Licenoski 9 13 1000 Skopje, R. Macedonia.

Tel: + 389 2 116 188,

Fax: + 389 2 237 832,

e-mail: sladjana.damjanoska@customs.gov.mk

from 0900 to 1200 hours.

6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address below:

Ms. Sladjana Damjanoska, Customs Administration of Republic of Macedonia, Lazar Licenoski 13 1000 Skopje, R. Macedonia.

And upon payment of a non-refundable fee of 150 USD or an equivalent amount in MKD or a freely convertible currency in favor of the Account No 0900 300 175 786 10. opened in the National Bank of the Republic of Macedonia. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local delivery.

7. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 hours (noon) March 20th, 2002. All bids must be accompanied by a bid security of not less than 9,000 USD or an equivalent amount in MKD or a freely convertible currency.

Any bid received by the Purchaser after the bid submission deadline will be rejected and returned unopened to the Bidder. Bids will be opened in the presence of the Bidders' representatives who choose to attend at the address below:

Customs Administration of Republic of Macedonia, Lazar Licenski 13 1000 Skopje, R. Macedonia at 12:00 hours (noon) March 20th, 2002.

8. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder, and (ii) that violations are considered fraud which is, among other remedies, punishable by potential blacklisting from participation in future World Bank-financed procurement.

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Центар Жупа - Центар Жупа, објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ЦЕНТАР ЖУПА**

#### **1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на отворениот јавен повик бр. 01/2002 е општина Центар Жупа, со седиште во Центар Жупа.

1.2. Предмет на набавката е изградба на дел од фекалната канализација за населеното место Центар Жупа.

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски физички и правни лица, регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во целосна согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена,
- начин на плаќање,
- квалитет,
- рок на извршување на работите.

#### **2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на општина Центар Жупа, секој работен ден од 07 часот до 15 часот.

2.2. Проектот за изведување на работите може да се разгледа секој работен ден во просториите на општина Центар Жупа.

#### **3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 23:

- извод од регистрација,
- документ за бонитет,
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација потпишана од одговорно лице на понудувачот и потврда од надлежен суд.
- референцна листа за досегашно вршење на работи од ваков вид,
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите, работно искуство и искуство за вршење на таков вид на работа.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција единечно и вкупен износ на цената.

#### **4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

4.1. Понудите треба да бидат доставени до општина Центар Жупа - Центар Жупа, з.п. 1258 - Г. Папрадник, преку пошта или лично во седиштето на општината Центар Жупа најдоцна до 20.02.2002 година.

#### **5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок и кои не се изготвени во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во рок од 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите во 11 часот во седиштето на општина Центар Жупа.

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да покажат пред Комисијата писмено овластување при отворањето на понудите.

5.4. Понудувачите можат да достават само една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат секој работен ден на телефон број 046-840-239 и 840-353.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 14 и 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на општина Центар, објавува

### **ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002**

#### **I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувач на ограничениот повик е општина Центар - Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб.

2. Предмет на јавната набавка е:

А. проектирање површини, реконструкција и санација на јавни сообраќајни површини, сообраќајници, тротоари, паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт);

Б. проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, паркиралишта и други површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

В. проектирање, изградба и реконструкција на објекти;

Г. проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) и топлификациона примарна и секундарна мрежа;

Д. проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа;

Ѓ. проектирање, изградба, реконструкција и одржување на јавни зелени површини;

Е. одржување на јавното осветлување;

Ж. изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клучи, корпи за отпадоци, заштитни огради);

З. изработка на детални урбанистички планови за подрачјето на општината Центар;

С. инвестиционо и тековно одржување на објекти од подрачјето на општина Центар.

3. Право на учество имаат сите заинтересирани стопански субјекти кои се регистрирани за обавување на соодветната стопанска дејност.

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од точка 2 на овој ограничен повик.

4. Набавувачот ќе врши претквалификација на понудувачите без присуство на нивни претставници.

#### **II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

1. Понудувачите со пријавата ги доставуваат следните документи:

- податоци за понудувачот: назив, седиште, овластено лице и број на телефон;
- документ за регистрација за вршење на дејноста;

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број).

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за позицијата од предметот на набавката за која понудувачот дава понуда;

- документ за економско финансиски бонитет од Централниот регистар во оригинал или копије заверено кај нотар;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- потврда од надлежен суд дека против понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- потврда од надлежен суд дека против понудувачот нема изречено мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста.

### III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

Постапката за јавна набавка, согласно член 33-а, од Законот за јавни набавки, ќе се спроведува во две фази: фаза I - претквалификација односно прибирање на документација заради утврдување на подобност на понудувачите за изведување на работите што се предмет на набавката и фаза II - прибирање на понуди од подобните понудувачи за изведување на предвидените работи.

### IV. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да има ознака "не отворај" број на јавниот повик и назначување на позициите од предметот на набавката за кои се дава понуда.

2. Рокот за прием на понудите изнесува 21 ден од последното објавување во јавно гласило.

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса општина Центар, Скопје ул. "Михаил Цоков" бб или се предаваат во архивата на општина Центар.

### V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што нема да бидат доставени во определен рок и кои што нема да бидат изработени според барањата содржани во овој повик како и некомплетните, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/4/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

##### 1.2. Предмет на набавката:

Изградба на фекална канализација во с. Јанковец, Ресен, во должина од 1300м и приклучна (тротоарска) фекална канализација во должина од 850 м.

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

### 4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копије заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копије заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4.6. Сертификат за квалитет на техничките карактеристики на материјалите предвидени во лицитационите документи.

### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени
5.2. Ефикасност	20 поени
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени
5.5. Начин на плаќање	10 поени
5.6. Референт листа	5 поени
5.7. Опис на методологијата	5 поени

### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите и ЗЈН.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 1 март 2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 1 март 2002 г. во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/5/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**1.1. Набавувач:**

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

**1.2. Предмет на набавката:**

Изградба на проект Водоснабдување на Радовиш - II фаза.

**2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ**

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

**4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)**

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копије заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копије заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4.6. Сертификат за квалитет на техничките карактеристики на материјалите предвидени во лицитационите документи.

**5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

5.1. Цена	40 поени
5.2. Ефикасност	20 поени
5.3. Рок за изведување на работите	10 поени
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени
5.5. Начин на плаќање	10 поени
5.6. Референц листа	5 поени
5.7. Опис на методологијата	5 поени

**6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 4 март 2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 4 март 2002 г. во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02) и Одлуката бр. 08-1358/1 од 08.02.2002 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.

- Предмет на повикот бр. 2/2002 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за изградба на следните објекти во населба Бутел 2, општина Чаир во Скопје:

I. Објект К1 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.4

II. Објект К4 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.5

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност, со седиште во Република Македонија.

- Набавката е делива.

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

**2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА**

Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на повикот, своето учество да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Извод од регистрација на дејност.

- Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар-оригинал или копија заверена од нотар.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки).

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката.

- Организациона поставеност.

- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Листа на станбено-деловни објекти во градба со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот како и мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите.

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

- Список на квалификувани работници за реализација на набавката.

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.

- За посочените подизведувачи да се достават истите документи, како и за главниот изведувач, како и договор за заеднички настап (договор со подизведувачот).

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација нè постара од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка безбедност-забрана на вршење дејност нè постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

### 3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик, како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон).

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведена во точка 2.

- Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права.

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето (согласно член 14 од Законот за јавни набавки).

### 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ "ЦУММИНС" СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за мотори "ЦУММИНС" за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тендер документацијата.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот со спроведување со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табелите кои се доставуваат како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, РЕК Осломеј, сите цени треба да се изразени во МКД, со посебно искажана царина и ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на услугата ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозволена е делумна понуда - делива понуда но не е дозволена делумна понуда во рамките на една табела) за деловите на РЕК Битола, а кај табелите каде се бараат делови за РЕК Осломеј дозволена е деливост и во рамките и на една табела.

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.9. Понудата треба да има рок на важност.

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи што треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

#### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена - 50 поени,  
4.2. Начин на плаќање - 30 поени,  
4.3. Рок на испорака - 20 поени.

#### 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 11.03.2002 година во 13 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

#### ИСПРАВКА

Министерството за животна средина и просторно планирање, објавува исправка на Отворениот повик бр. 2/2002, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 9/2002, која гласи:

##### "6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање на 04.03.2002 година во 9 часот.

Отворениот повик бр. 3/2002 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 9/2002, кој гласи:

##### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање на 04.03.2002 година во 11 часот".

Комисија за јавни набавки

#### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

#### СООПШТЕНИЕ

Отворањето на понудите по Отворениот повик број 02-6197/2 објавен во Нова Македонија од 24.01.2002 година и "Службен весник на Република Македонија" бр. 4 од 25.01.2002 година, со предмет на набавка хируршки конци, наместо на 11.02.2002 година ќе се одржи на 21.02.2002 година, на исто место и во исто време.

Крајниот рок за поднесување на понудите се продолжува до 21.02.2002 година до 11,00 часот.

Комисија за јавни набавки

Управниот одбор на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, по добиеното известување за извршениот упис на Одлуката за намалување на основната главница преку присилно повлекување на акции на Друштвото во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува

#### О Г Л А С ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 416 од Законот за трговски друштва и Одлуката на Собранието на акционерите на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, бр. 02-03/1 од 09.01.2002 година, се врши намалување на основната главница преку присилно повлекување на акции на Друштвото за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД со седиште на ул. "Козле" бр. 188, Скопје.

Вкупниот износ на основната главница од 9.400.000 ДЕМ, во денарска противвредност 300.800.000,00 денари, се намалува за износ 1.880.000 ДЕМ, во денарска противвредност 60.160.000,00 денари.

Висината на основната главница по намалувањето изнесува 7.500.000 ДЕМ, односно во денарска противвредност 240.640.000,00 денари. Друштвото е согласно по барање на доверителите да ги намира или обезбеди побарувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на одлуката за намалување на основната главница во Трговскиот регистар, ако ги пријават за три месеци од денот на последната објава на овој оглас во "Службен весник на Р. Македонија".

РЕПЛЕКФАРМ  
УПРАВЕН ОДБОР

Врз основа на член 10 од Договорот за усогласување на организацијата и работењето на Друштвото МАКЕДОНИЈА ТАБАК - 2000 ДОО експорт-импорт Скопје, Соборот на содружниците на седницата одржана на 31.01.2002 година, ја донесе следната

#### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИ

1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите:  
- МАТРИЦ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и изнесува 40,00 денари.

- МАТРИЦ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и изнесува 40,00 денари.

- ТИГАНИЦ 85 мм во меко пакување од 20 парчиња и изнесува 22,00 денари.

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавувањето на истата во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-435/1  
31 јануари 2002 година  
Скопје

Собир на содружници  
Претседател,  
Стевчо Коцевски, с.р.

#### О Б Ј А В И

Врз основа на член 24 од Законот за телекомуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), министерот за транспорт и врски, објавува

О Б Ј А В А  
ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА  
ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА  
- ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга - пренос на податоци на територијата на Република Македонија.

2. Право на концесија имаат домашни и странски правни и физички лица.

3. Концесијата се дава во рок од 5 години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

4. За издадената концесија се плаќа надоместок во висина од 7.669 ЕВРА, а за надоместок за надзор во висина од 7.669 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

5. Надоместокот за концесија се плаќа во рок од 15 дена од денот на потпишување на Договорот за концесија на име на Буџет на РМ 100000000063095.

Надоместокот за надзор се плаќа на 5 (пет) еднакви годишни рати и тоа: првата годишна рата во рок од 15 дена од денот на потпишување на договорот за давање на концесија, а секоја следна годишна рата на денот и месецот или порано кога била платена првата годишна рата на жиро сметка на Управата за телекомуникации.

6. Документацијата за условите и роковите - тендер документација за вршење на услугата од точка 1 на оваа објава, може да се подигне во Управата за телекомуникации на ул. "Даме Груев" бр. 1 - Скопје.

7. За подигање на тендер - документацијата се плаќа еднократен надоместок во висина од 153 ЕВРА во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето на жиро сметка на Управата за телекомуникации со следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка /Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724125; Програма 11.

8. Барање за добивање концесија може да поднесат само правни и физички лица кои ќе подигнат тендер документација.

9. Барањето заедно со потребните документи утврдени во тендер-документацијата се доставува до Управата за телекомуникации, во рок од 60 дена од денот на подигање на тендер-документацијата.

10. Барањата кои не се предадени во рокот утврден во точка 9 на оваа објава, како и оние кои не се изработени според условите утврдени во тендер-документацијата нема да бидат разгледувани.

11. За добивање концесија од точка 1 на оваа објава може да се подигне само едно барање.

12. Бројот на концесии не е ограничен.

13. Со оваа објава престанува да важи објавата објавена во "Сл. весник на РМ" бр. 73/99.

Бр. 02-923/5  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

Врз основа на член 24 од Законот за телекомуникации ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/00), министерот за транспорт и врски, објавува измена на

#### О Б Ј А В У В А

1. Во Објавата за условите и роковите за доделување концесија за вршење на сателитски персонални комуникациски услуги (С-ПЦС), ("Сл. весник на РМ" бр. 83/01), во точка 4, алинеја 1 зборот "10.000 ДЕМ" се заменува со зборот "5.113 ЕВРА".

2. Точка 7 се менува и гласи:

"За подигање на тендер документација се плаќа еднократен надоместок во висина од 153 ЕВРА во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на РМ на денот на плаќањето на жиро сметка на Управата за телекомуникации, со следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка /Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724125; Програма 11".

Бр. 02-923/4  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

Врз основа на член 2, став 4 од Правилникот за утврдување на висината на надоместоците за користење на броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за телекомуникациските мрежи во Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 47/99), министерот за транспорт и врски

#### О Б Ј А В У В А

1. Вредноста на константата "а" за пресметување на надоместоците за користење на броеви, серии на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација за телекомуникациските мрежи во Република Македонија за 2002 година изнесува 0,154 ЕВРА.

2. Плаќањето се врши во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата на жиро сметка на Управата за телекомуникации со следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка /Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724139; Програма 11.

Бр. 02-923/2  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

Врз основа на член 4, став 2 од Правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции ("Сл. весник на РМ" бр. 106/00), министерот за транспорт и врски

#### О Б Ј А В У В А

1. Вредноста на бодот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции за 2002 година изнесува 0,511 ЕВРА.

2. Вредноста на бодот определен според формулата во член 9 од Правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции, за 2002 година изнесува, 0,301 ЕВРА.

3. Плаќањето се врши во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на РМ на денот на уплатата на жиро сметка на Управата за телекомуникации со следните податоци: Назив на примачот: Трезорска сметка /Управа за телекомуникации; Банка на примачот: Народна банка на РМ; Сметка на НБ на РМ 100000000063095; Сметка на Управата: 1300315687 787 18; Приходна шифра: 724138; Програма 11.

Бр. 02-923/3  
28 јануари 2002 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

#### ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2002 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - декември 2001 година и јануари 2002 година во однос на просечните цени на мало во 2000 година изнесува 5,3%.

Директор,  
**Благица Новковска, с.р.**



**Ново!**  
... брзо, секаде  
и во секово време,  
до бараната  
информација ...  
**3.500,00 ден.**

ЈП "Службен весник на РМ" ц.о. - Скопје  
Т.Ц. Буњаковец  
Тел. 02 - 117-460, 02 - 129-036; Факс: 02 - 112-267  
Ж-ска: 300000000188798, Бр. за ДДВ МК - 4030987106771

## СОДРЖИНА

	Страница				
126.	Одлука за именување член на Советот за безбедност на Република Македонија.....	1	139.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за правилата за вршење на работите на шумската полиција.....	12
127.	Одлука за формирање на Национален комитет за човекови населби-Хабитат.....	1	140.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.....	12
128.	Уредба за изменување на Уредбата за постапката и инструментите за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг.....	1	141.	Правилник за измена на Правилникот за утврдување на надоместокот за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа.....	13
129.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на други работи кои ќе ги врши Агенцијата за работа со блокирани сметки.....	3	142.	Правилник за измена на Правилникот за утврдување на висината на надоместокот за извршување на испитувања и мерења на кабелска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски програми.....	13
130.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина-минерална вода и гас CO <sub>2</sub> на "ВИЗАР" ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот "Попојци" во близина на с. Долно Оризари-Битола.....	3	143.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 160/2001 од 30 јануари 2002 година	13
131.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина керамичка глина на ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Винаца на локалитетот меѓу селата Жиганци и Пишица-Кочани.....	3	144.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 186/2001 од 30 јануари 2002 година	14
132.	Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина керамичка глина на ИГМ "ПРОЛЕТЕР" Винаца во атарот на с. Уларци-Кочани.....	4	145.	Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	15
133.	Национална програма за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	4	146.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластениот државен ревизор	15
134.	Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2002 година.	6	<b>Акти на фондовите и заводите</b>		
135.	Решение за давање на согласност на Статутот на ЈУ-Завод за рехабилитација на деца и младици-Скопје.....	7	2.	Правилник за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	15
136.	Правилник за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги.....	7	3.	Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	17
137.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат стопанска и професионална дејност.....	10	<b>Објава</b> за вредноста на бодот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции за 2002 година.....		46
138.	Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на инспекторот за шумарство и ловство.....	12	<b>Објава</b> за вредноста на константата "а" за пресметување на надоместоците за користење на броеви, имиња и адреси од Планот за нумерација на телекомуникациските мрежи во Република Македонија за 2002 година.....		47
			<b>Објава</b> за условите и роковите за давање концесија за вршење јавна телекомуникациска услуга-пренос на податоци на територијата на Република Македонија.....		47
			<b>Објава</b> за измена на Објавата за условите и роковите за доделување концесија за вршење на сателитски персонални комуникациски услуги (SPCS).....		47
			<b>Објава</b> за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2002 година.....		47

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.